



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

1850

Službeni vjesnik

Makedonije

Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 8 април 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

248.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Се прогласува Законот за давање кредит за обртни средства на железничките транспортни организации на здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 6 април 1977 година.

ПР бр. 598
6 април 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Заради обезбедување на обртни средства за потребите на железничките транспортни организации на здружен труд, Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, ќе им одобри во 1977 година кредит на банките во вкупен износ од 1.000.000.000 динари што банките ќе им го дадат за обртни средства на железничките транспортни организации на здружен труд.

Член 2

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им ги дадат кредитите од член 1 на овој закон на банките со рок на враќање од осум години, со камата по стапка од 6% годишно.

Кредитите од став 1 на овој член банките ќе ги отплатат во шест еднакви годишни рати кои втасуваат за плаќање на 31 март секоја година. Првата рата втасува за плаќање на 31 март 1980 година.

Каматата по кредитите од став 1 на овој член тече од денот на користењето на кредитот и се наплатува во роковите предвидени со договорите за кредитот.

Член 3

Железничката транспортна организација на здружен труд ќе ја определи банката која ќе ѝ го даде кредитот од член 1 на овој закон.

Член 4

Кредитите од член 1 на овој закон банките ќе им ги дадат на железничките транспортни организации на здружен труд со рок на враќање од осум години, со камата по стапка која не може да биде поголема од 6,5% годишно.

Железничките транспортни организации на здружен труд ќе ги отплатуваат кредитите од став 1 на овој член во шест еднакви годишни рати кои втасуваат за плаќање на 15 март секоја година. Првата рата втасува за плаќање на 15 март 1980 година.

Камата по кредитите од став 1 на овој член тече од денот на користењето на кредитот и се наплатува во роковите предвидени со договорите за кредитот.

Член 5

Износот на кредитот од член 1 на овој закон ќе се распредели врз одделни железнички транспортни организации на здружен труд врз основа на самоуправната спогодба што ќе ја склучат железничките транспортни организации на здружен труд во рамките на Заедницата на југословенските железници.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член ќе се уважат специфичните услови на работењето на Железничката транспортна организација на здружен труд — Титоград.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им дадат на банките од член 3 на овој закон кредити во износите утврдени во самоуправната спогодба од став 1 на овој член, врз основа на договор за кредитот.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

249.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВРЗ ПЛАНИРАЊЕТО НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ И КОНТРОЛАТА НА РАДИОВРСКЕТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за развој и модернизација на работата врз планирањето на фреквенциите и контролата на радиоврските во периодот од 1977 до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата

на Соборот на републиките и покраините од 6 април 1977 година.

ПР бр. 600
6 април 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВРЗ ПЛАНИРАЊЕТО НА ФРЕКВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛАТА НА РАДИОВРСКЕТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Средствата за финансирање на Програмата за развој и модернизација на работата врз планирањето на фреквенциите и контролата на радиоврските во периодот од 1977 до 1980 година (во натамошниот текст: Програма) се утврдуваат во вкупен износ од 73,830.000 динари, од што во девизи 27,973.300 динари.

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на федерацијата без обврска на враќање.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 4,824.000 динари, од што во девизи 2,890.000 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 23,506.000 динари, од што во девизи 11,380.600 динари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 25,000.000 динари, од што во девизи 6,781.600 динари;
- 4) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 20,500.000 динари, од што во девизи 6,921.100 динари.

Член 3

Средствата за финансирање на Програмата се предвидени врз база на тековните цени од 1975 година.

Валоризацијата на износите предвидени за одделни години ќе се врши, во согласност со републиките и автономните покраини, при донесувањето на Буџетот на федерацијата за наредната година, а врз основа на податоците на Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, односно на цените на градежните услуги, ако растежот на тие трошоци е поголем од 5%.

Елементите и критериумите за валоризацијата од став 2 на овој член ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Член 4

Средствата утврдени во член 2 на овој закон што не ќе се потрошат до крајот на годината за која се определени, можат да се користат во наредната година за исти намени.

Член 5

Се овластува директорот на Сојузната управа за радиоврски, во рамките на средствата одобрени со овој закон, да склучува договори за набавка на кредит на средствата, опремата и објектите на што се предвидени со Програмата.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

250.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА КОН ИНТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за обезбедување средства на федерацијата за пристапување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кон Интерамериканската банка за развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 6 април 1977 година.

ПР бр. 599
6 април 1977 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА КОН ИНТЕРАМЕРИКАНСКАТА БАНКА ЗА РАЗВОЈ

Член 1

Заради пристапување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кон Интерамериканската банка за развој, согласно со Законот за ратификација на Договорот за основање на Интерамериканската банка за развој, во буџетот на федерацијата се обезбедуваат средства во вкупен износ од 70,643.460 динари.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 35,321.730 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 35,321.730 динари;

Член 2

На име членски влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што ѝ се плаќа на Интерамериканската банка за развој на нејзино барање, од средствата на постојаната буџетска резерва на федерацијата ќе се обезбедат, покрај средствата од член 1 на овој закон, и средства во износ од 75,999.618 динари.

Член 3

За износ на средствата од чл. 1 и 2 на овој закон ќе се обезбедат, на барање од Интерамериканската банка за развој, девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања врз товар на тековните девизни резерви со кои ракува Народната банка на Југославија.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

251.

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и член 57 став 1 од Законот за книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Основната организација на здружениот труд, работната организација, сложената организација на здружениот труд, заедницата на организациите на здружениот труд и другите облици на здружување на организациите на здружениот труд, земјоделските и други задруги, договорната организација на здружениот труд и работната заедница (во натамошниот текст: организацијата на здружениот труд) води книговодство според системот на единствените сметки пропишани со Контниот план за организациите на здружениот труд, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Книговодство според системот на единствените сметки пропишани со Контниот план за организациите на здружениот труд водат и организациите на здружениот труд во основање.

Член 2

Средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите, вкупниот приход, материјалните трошоци на работењето и амортизацијата, заедничкиот доход и распоредот на заедничкиот доход, доходот на организацијата на здружениот труд и распоредот на тој доход како и чистиот доход и распоредот на чистиот доход, организацијата на здружениот труд ги искажува на соодветните синтетички сметки (трицифрени конта) пропишани во Контниот план за организациите на здружениот труд.

Сметките пропишани во Контниот план за организациите на здружениот труд организацијата на здружен труд ги расчленува на аналитички сметки според своите потреби (аналитички контен план).

Член 3

Состојбата на средствата и на изворите на средствата организацијата на здружениот труд ја искажува на Образецот Биланс на состојбата, на _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 4

Вкупниот приход, потрошените средства, заедничкиот доход и распоредот на заедничкиот доход, доходот на организацијата на здружениот труд и распоредот на доходот, чистиот доход и распоредот на чистиот доход, организацијата на здружениот труд ги искажува на обрасците: Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината од 1 јануари до _____ 19____ година, и Посебни податоци кон Билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, што се отпечатени кон оваа уредба и се нејзин составен дел.

Член 5

Состојбата на средствата и изворите на средствата на почетокот на годината, промените на средствата и на изворите на средствата во текот на годината и состојбата на средствата и на изворите на средствата на крајот на годината, организацијата на здружениот труд ги искажува на Образецот Заклучен лист на _____ 19____ година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Член 6

Утврдувањето на резултатот од работењето во текот на годината (периодична пресметка) организацијата на здружениот труд го врши на Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот и на Образецот Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината од член 4 на оваа уредба.

Член 7

Утврдувањето на резултатот од работењето за деловната година (завршна сметка) организацијата на здружениот труд го врши на обрасците: Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот, Посебни податоци кон Билансот на успехот, Биланс на состојбата и Заклучен лист од чл. 3 до 5 од оваа уредба.

Член 8

Обрасците од чл. 3 и 4 на оваа уредба Службата на општественото книговодство на Југославија ќе ги приспособи за механографска обработка.

Член 9

За претпријатијата и игоните во странство, книговодство водат според одредбите од оваа уредба организацијата на здружениот труд, односно другите корисници на општествени средства, што ги основале или што во нив учествуваат со свои средства.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 287

31 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

00 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА

- 000 — Земјишта
- 001 — Шуми
- 002 — Градежни објекти
- 003 — Опрема
- 004 — Долгогодишни насади
- 005 — Основно стадо
- 006 — Материјални права
- 007 — Основачки вложувања
- 008 — Други основни средства

01 — ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА

- 010 — Издвоени парични средства за инвестиции
- 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции
- 012 — Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства
- 013 — Залихи на инвестициони материјали
- 014 — Инвестиции во тек — градежни објекти
- 015 — Инвестиции во тек — опрема
- 016 — Инвестиции во тек — друго

02 — ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

- 022 — Исправка на вредноста на градежните објекти
- 023 — Исправка на вредноста на опремата
- 024 — Исправка на вредноста на долгогодишните насади
- 025 — Исправка на вредноста на основното стадо
- 026 — Исправка на вредноста на материјалните права
- 027 — Исправка на вредноста на основачките вложувања
- 028 — Исправка на вредноста на другите основни средства

03 — ЗДРУЖЕНИ СРЕДСТВА

- 030 — Здружени средства во други ОЗТ
- 031 — Здружени средства во СИЗ на материјалното производство
- 032 — Здружени средства во интерна банка
- 033 — Здружени средства во банки
- 035 — Здружени средства кај други КОС
- 036 — Здружени средства со земјоделци и со други работни луѓе
- 037 — Вложени средства во странски фирми

04 — ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

- 040 — Долгорочни депозити
- 041 — Побарувања по долгорочни кредити
- 042 — Побарувања по долгорочни стоковни кредити
- 043 — Побарувања по долгорочни потрошувачки кредити
- 044 — Побарувања по долгорочни кредити за санација
- 045 — Побарувања по долгорочни кредити на странски лица
- 046 — Заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој
- 047 — Заем по прописите на ОПЗ
- 048 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други долгорочни пласмани

05 — СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ

- 050 — Парични средства на резервите
- 051 — Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОЗТ
- 052 — Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОПЗ
- 053 — Други здружени средства на резервите
- 054 — Побарувања по кредитите за санација од средствата на резервите
- 055 — Пласмани во хартии од вредност и други пласмани на средствата на резервите
- 058 — Други побарувања од средствата на резервите

06 — СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА

- 060 — Парични средства на солидарноста
- 061 — Здружени средства на солидарноста
- 068 — Други пласмани на средствата на солидарноста

07 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ

- 070 — Парични средства за други намени
- 071 — Здружени средства за други намени
- 078 — Други пласмани на средствата за други намени

08 — СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА

- 080 — Парични средства на заедничката потрошувачка
- 081 — Здружени средства на заедничката потрошувачка во ОЗТ

- 082 — Здружени средства на заедничката потрошувачка во СИЗ за домување
- 083 — Здружени средства на заедничката потрошувачка во други СИЗ
- 084 — Други здружени средства на заедничката потрошувачка
- 085 — Други пласмани на средствата на заедничката потрошувачка
- 086 — Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во употреба
- 087 — Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во изградба
- 088 — Побарувања од средствата на заедничката потрошувачка
- 089 — Исправка на вредноста на објектите и опремата на заедничката потрошувачка

09 — СРЕДСТВА НАДВОР ОД УПОТРЕБА И ЗАГУБА

- 090 — Трајно-неупотребливи основни средства
- 091 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства
- 092 — Запрени инвестиции
- 093 — Сомнителни и спорни побарувања
- 094 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
- 095 — Непокриена загуба
- 096 — Загуба покриена од деловниот фонд
- 097 — Загуба покриена со кредит за санација

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА**10 — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

- 100 — Жиро-сметка
- 101 — Благајна
- 102 — Девизни средства
- 103 — Отворени акредитиви
- 104 — Издвоени средства за исплата на чекови
- 106 — Проодна сметка
- 108 — Други парични средства

11 — ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ — ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- 110 — Чекови
- 111 — Меници
- 112 — Обврзници
- 118 — Други хартии од вредност

12 — ПОВАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

- 120 — Покриени побарувања од купувачи од стопанската дејност
- 121 — Покриени побарувања од други купувачи
- 122 — Покриени побарувања од купувачи во странство
- 125 — Купувачи од стопанската дејност
- 126 — Други купувачи
- 127 — Купувачи во странство

13 — ДРУГИ ПОВАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ

- 130 — Побарувања за аванси
- 131 — Побарувања од работници
- 132 — Други побарувања од деловните односи
- 133 — Побарувања по основ на повеќе платени даноци од доходот
- 134 — Побарувања по основ на повеќе платени придонеси од доходот
- 135 — Побарувања по основ на повеќе платени други обврзи од доходот

14 — ПОБАРУВАЊА ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ПРИХОД И ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД

- 140 — Побарувања од заедничкиот приход по основ на производи и услуги
- 144 — Други побарувања од заедничкиот приход
- 145 — Побарувања од заедничкиот доход по основ на камати
- 148 — Други побарувања од заедничкиот доход

15 — КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

- 150 — Краткорочни депозити
- 151 — Побарувања по краткорочни кредити
- 152 — Побарувања по краткорочни стоковни кредити
- 153 — Побарувања по краткорочни потрошувачки кредити
- 154 — Побарувања од странски лица по краткорочни кредити
- 155 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност
- 156 — Здружени средства во други ОЗТ
- 157 — Здружени средства во интерна банка
- 158 — Други краткорочни пласмани

16 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ПОМЕЃУ ООЗТ ВО РАМКИТЕ НА ОЗТ

- 160 — Купувачи во ОЗТ
- 161 — Побарувања од работната заедница
- 162 — Побарувања по краткорочни кредити
- 163 — Побарувања по долгорочни кредити
- 164 — Побарувања по кредити за санација
- 165 — Здружени средства во ООЗТ
- 166 — Здружени средства во ОЗТ
- 167 — Здружени средства за работењето на РЗ
- 168 — Други побарувања од односите во ОЗТ

17 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ СО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ПОГОНИТЕ ВО СТРАНСТВО

- 170 — Побарувања по основ на продажба
- 171 — Побарувања по краткорочни кредити
- 172 — Побарувања по долгорочни кредити
- 173 — Вложени средства во претпријатија и погони во странство
- 174 — Побарувања по основ на добивка на претпријатијата и погоните во странство, што се трансферира
- 175 — Побарувања по основ на нераспоредена добивка на претпријатијата и погоните во странство
- 176 — Побарувања од основачите за покритие на загуба
- 178 — Други побарувања

18 — ПРЕСМЕТАН ДОХОД ВО ЗАЛИХИ

- 180 — Пресметани даноци од доходот во залихи
- 181 — Пресметани придонеси од доходот во залихи
- 182 — Пресметани обврски спрема работната заедница во залихи
- 183 — Пресметана амортизација над износот според пропишаните минимални стапки во залихи
- 184 — Пресметана камата во залихи
- 185 — Пресметани лични доходи во залихи
- 186 — Пресметани други обврски од доходот во залихи
- 187 — Пресметан дел од заедничкиот доход во залихи

19 — АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

- 190 — Трошоци за инвестиционо одржување

- 191 — Други материјални трошоци
- 192 — Платени обврски од доходот
- 193 — Курсни разлики
- 194 — Платени обврски од заедничкиот доход
- 195 — Наплатени приходи
- 196 — Данок на промет во наплатените приходи
- 198 — Други активни временски разграничувања

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**20 — ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ**

- 200 — Обврски по запрен данок на промет
- 201 — Обврски по запрени давачки наплатени кон продажната цена
- 204 — Обврски по запрени даноци и придонеси на услуги од граѓани
- 205 — Обврски по запрен данок на добивка на странски лица
- 208 — Обврски по запрени други даноци и придонеси

21 — ОБВРСКИ ПО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ

- 210 — Обврски по чекови
- 211 — Обврски по меници
- 218 — Обврски по други инструменти за плаќање

22 — ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

- 220 — Добавувачи за основни средства во Југославија
- 221 — Добавувачи за основни средства во странство
- 222 — Добавувачи за обртни средства во Југославија
- 223 — Добавувачи за обртни средства во странство
- 224 — Обврски за нефактурирани стоки и услуги
- 225 — Добавувачи граѓани
- 226 — Обврски за стоки примени во консигнација и комисион

23 — ДРУГИ ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ

- 230 — Обврски за аванси
- 231 — Обврски спрема работниците
- 232 — Обврски по запирања од работниците
- 233 — Обврски по основ на помалку платени даноци од доходот
- 234 — Обврски по основ на помалку платени придонеси од доходот
- 235 — Обврски по основ на помалку платени други обврски од доходот
- 236 — Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити
- 238 — Други обврски

24 — ОБВРСКИ ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ПРИХОД И ОД ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД

- 240 — Обврски од заедничкиот приход по основ на производи и услуги
- 244 — Други обврски од заедничкиот приход
- 245 — Обврски од заедничкиот доход по основ на камати
- 248 — Други обврски од заедничкиот доход

25 — АКОНТАЦИИ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

- 250 — Аконтации на чистиот личен доход од работен однос
- 251 — Надомести на чистиот личен доход за време на боледување

- 252 — Други надомести на чистиот личен доход
 253 — Чист личен доход по други основи
 255 — Даноци и придонеси од личниот доход
- 26 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ ПОМЕЃУ ООЗТ ВО РАМКИТЕ НА ОЗТ
- 260 — Добавувачи во ОЗТ
 261 — Обврски на работната заедница
 262 — Краткорочни кредити
 263 — Долгорочни кредити
 264 — Кредити за санација
 265 — Обврски на ООЗТ за здружените средства
 266 — Обврски на ОЗТ за здружените средства
 267 — Обврски на РЗ за здружените средства
 268 — Други обврски од односите во ОЗТ
- 27 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ СО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ПОГОНИТЕ ВО СТРАНСТВО
- 270 — Обврски по основ на купување
 271 — Краткорочни кредити
 272 — Долгорочни кредити
 273 — Вложени средства на основачите
 274 — Обврски спрема основачот по основ на добивката што се трансферира
 275 — Обврски спрема основачот по основ на нераспоредена добивка
 276 — Обврски по основ на покривање на загуба на претпријатијата и погоните во странство
 278 — Други обврски
- 28 — ОБВРСКИ ПО ЗАПРЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД
- 280 — Обврски по запрени даноци од личниот доход
 281 — Обврски по запрени придонеси на СИЗ за образование од личниот доход
 282 — Обврски по запрени придонеси на СИЗ за наука и култура од личниот доход
 283 — Обврски по запрени придонеси на СИЗ за здравство од личниот доход
 284 — Обврски по запрени придонеси на СИЗ за социјална заштита од личниот доход
 285 — Обврски по запрени придонеси за пензиското и инвалидското осигурување на работниците од личниот доход
 286 — Обврски по запрени придонеси за вработување и за обезбедување на социјална сигурност на работниците од личниот доход
 287 — Обврски по запрени придонеси за заедничката потрошувачка во ОЗТ од личниот доход
 288 — Обврски по запрени придонеси на СИЗ за домување од личниот доход
 289 — Обврски по запрени други придонеси од личниот доход
- 29 — ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
- 290 — Пресметани трошоци за инвестиционо одржување
 291 — Пресметани други материјални трошоци
 292 — Пресметани обврски од доходот
 293 — Пресметани курсни разлики
 294 — Пресметани обврски од заедничкиот доход
 295 — Пресметани приходи
 296 — Данок на промет во пресметаните приходи
 298 — Други пасивни временски разграничувања

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР

- 30 — НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА СУРОВИНИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ
- 300 — Вредност на сировините и материјалите по пресметката на добавувачот
 301 — Трошоци за набавката на сировините и материјалите
 302 — Царини и други увозни давачки за сировините и материјалите
 303 — Данок на промет за сировините и материјалите
 309 — Пресметана набавна вредност на сировините и материјалите
- 31 — СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ
- 310 — Сировини и материјали
 319 — Отстапувања од цените на сировините и материјалите
- 35 — СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА НА ЗАЛИХА
- 350 — Ситен инвентар на залиха
 351 — Амбалажа на залиха
- 36 — СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА ВО УПОТРЕБА
- 360 — Ситен инвентар во употреба
 361 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба
 365 — Амбалажа во употреба
 366 — Исправка на вредноста на амбалажата во употреба

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ

- 40 — МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ
- 400 — Потрошени сировини и материјали
 401 — Потрошена енергија
 402 — Транспортни услуги
 403 — Услуги за одржување на средствата на трудот
 404 — Други производствени услуги
 405 — Отпис на ситен инвентар и амбалажа
 406 — Трошоци за реклама и пропаганда
 407 — Трошоци за репрезентација
 408 — Други материјални трошоци
- 41 — ДРУГИ ТРОШОЦИ
- 410 — Непроизводствени услуги од други
 411 — Авторски хонорари
 413 — Дневници за службени патувања во Југославија
 414 — Дневници за службени патувања во странство
 415 — Теренски додатоци
 418 — Други надомести на трошоци
- 42 — АМОРТИЗАЦИЈА
- 420 — Амортизација според пропишаните минимални стапки
- 44 — ПРЕЗЕМЕНИ ВРЕДНОСТИ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОИЗВОДИ
- 440 — Преземени вредности на заеднички производи од земјоделци
 441 — Преземени вредности на заеднички производи од работни луѓе
- 45 — ВКАЛКУЛИРАН ДЕЛ ОД ДОХОДОТ
- 450 — Вкалкулирана амортизација над пропишаните минимални стапки

- 451 — Вкалкулиран дел од доходот за работната заедница
- 452 — Вкалкулирани даноци и придонеси од доходот
- 453 — Вкалкулиран друг дел од доходот
- 455 — Вкалкулирани лични доходи

49 — РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ

- 490 — Распоред на трошоците

КЛАСА 5: СЛОВОДНА**КЛАСА 6: ПРОИЗВОДСТВО И ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДИ И СТОКИ**

60 — ПРОИЗВОДСТВО

- 600 — Производство, недовршени производи, полупроизводи и делови
- 605 — Производство, недовршени производи, полупроизводи и делови за кои се користат и средства од други
- 609 — Отстапувања од цените на производството, недовршените производи, полупроизводите и деловите

63 — ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

- 630 — Готови производи на склад
- 631 — Готови производи за фазно производство, односно за вградување во единствен производ
- 632 — Готови производи на пат
- 635 — Готови производи и услуги во пресметка
- 639 — Отстапувања од цените на готовите производи

64 — ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА КОЕ СЕ КОРИСТЕНИ И СРЕДСТВА ОД ДРУГИ

- 640 — Готови производи на склад
- 641 — Готови производи за фазно производство, односно за вградување во единствен производ
- 642 — Готови производи на пат
- 645 — Готови производи и услуги во пресметка
- 649 — Отстапувања од цените на готовите производи

65 — ПРОИЗВОДИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

- 650 — Производи преземени од производителите на склад
- 652 — Производи преземени од производителите на пат
- 655 — Производи и услуги преземени од производителите во пресметка
- 659 — Разлика во цената на преземените производи

66 — СТОКИ

- 660 — Стоки на склад
- 661 — Стоки во продавница
- 662 — Стоки на пат
- 665 — Стоки во пресметка
- 669 — Разлика во цената на стоките

67 — СТОКИ ПРИМЕНИ ВО КОНСИГНАЦИЈА И КОМИСИОН

- 670 — Стоки примени во консигнација
- 671 — Стоки примени во комисион
- 679 — Разлика во цената на стоките во консигнација и комисион

69 — ВКАЛКУЛИРАН ДОХОД ВО ЗАЛИХИ

- 690 — Вкалкулиран доход
- 699 — Вкалкулиран доход содржан во продадените производи

КЛАСА 7: ВКУПЕН ПРИХОД И НЕГОВО РАСПОРЕДУВАЊЕ

70 — РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРИХОДИ

- 700 — Распоред на заедничкиот приход остварен со продажба преку работната организација
- 701 — Распоред на заедничкиот приход остварен со продажба преку сложена организација на здружениот труд
- 702 — Распоред на заедничкиот приход остварен на домашен пазар преку ОЗТ за промет на големо
- 703 — Распоред на заедничкиот приход остварен со извоз преку ОЗТ за надворешна трговија
- 704 — Распоред на заедничкиот приход остварен по работи на увозот, застапништвото и посредувањето
- 705 — Распоред на заедничкиот приход остварен во промет на мало

71 — ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

- 710 — Трошоци за продадени производи и услуги на домашен пазар
- 711 — Трошоци за продадени производи и услуги на странски пазар
- 712 — Трошоци за продадени производи и услуги во рамките на ОЗТ
- 713 — Трошоци за продадени производи од производството за кое се користени и средства од други
- 714 — Трошоци за продадени производи и услуги на ОЗТ на општествените дејности
- 717 — Трошоци за остварување на заедничкиот приход
- 718 — Трошоци по основ на продажба на стоки во консигнација и комисион

72 — НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

- 720 — Набавна вредност на продадени стоки на големо
- 721 — Набавна вредност на продадени стоки на мало
- 723 — Набавна вредност на продадени стоки во рамките на ОЗТ
- 725 — Набавна вредност на продадени материјали и отпадоци
- 728 — Трошоци за продадени стоки

73 — ДРУГИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

- 730 — Дополнително утврдени трошоци на работењето од поранешните години
- 731 — Отпишани побарувања
- 732 — Исправка на вредноста на залихите
- 733 — Кусоци утврдени со попис
- 734 — Затезни камати, надомести на штети и сл.
- 735 — Покритие на загуба на погон во странство
- 736 — Покритие на загуба на претпријатие во странство
- 738 — Други трошоци на работењето

74 — ПРЕСМЕТКА НА ПРОДАДЕНИТЕ СТОКИ ВО КОНСИГНАЦИЈА И КОМИСИОН

- 740 — Распоред на приходите од продадени стоки во консигнација

- 741 — Распоред на приходите од продадени стоки во комисион
 745 — Приходи од продадени стоки во консигнација
 746 — Приходи од продадени стоки во комисион
- 75 — ОСТВАРЕНИ ЗАЕДНИЧКИ ПРИХОДИ**
- 750 — Заеднички приход остварен со продажба преку работната организација
 751 — Заеднички приход остварен со продажба преку сложена организација на здружениот труд
 752 — Заеднички приход остварен на домашен пазар преку ОЗТ за промет на големо
 753 — Заеднички приход остварен со извоз преку ОЗТ за надворешна трговија
 754 — Заеднички приход остварен по работите на увозот, застапништвото и посредувањето
 755 — Заеднички приход остварен во прометот на мало
- 76 — ПРИХОДИ**
- 760 — Приходи остварени со продажба на домашен пазар
 761 — Приходи остварени на странски пазар
 762 — Приходи остварени во рамките на ОЗТ
 763 — Приходи остварени со продажба на производи од производството за кое се користени и средства од други
 764 — Приходи остварени со слободна размена на трудот во рамките и преку СИЗ
 765 — Приходи остварени со непосредна слободна размена на трудот
 766 — Приходи остварени во ОЗТ на општествените дејности од граѓани
 767 — Приходи остварени од заеднички приходи
 768 — Приходи остварени од приходи по основ на продажба на стоки во консигнација и комисион
- 77 — ПРИХОДИ ОД ПРОДАДЕНИ СТОКИ**
- 770 — Приходи остварени со продажба на стоки на големо
 771 — Приходи остварени со продажба на стоки на мало
 773 — Приходи остварени со продажба на стоки во рамките на ОЗТ
 775 — Приходи остварени со продажба на материјали и отпадоци
- 78 — ДРУГИ ПРИХОДИ**
- 780 — Приходи од камати
 781 — Приходи од дотации и субвенции
 782 — Приходи од компензации, регреси, премии и др.
 783 — Приходи по основ на учество во заеднички доход
 785 — Приходи од погони во странство
 786 — Приходи од претпријатија во странство
 788 — Други приходи
- 79 — ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ**
- 790 — Разлика на приходот и расходот
 795 — Вкалкулиран доход содржан во продадените производи и услуги
 796 — Вкалкулиран доход на ОЗТ на прометната дејност
- КЛАСА 8: ДОХОД**
- 80 — ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД**
- 800 — Заеднички доход
- 81 — РАСПОРЕД НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД**
- 810 — Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на други ОЗТ
 811 — Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на земјоделците и на други работни луѓе
 812 — Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на странски лица
 813 — Дел од заедничкиот доход за камати
 819 — Дел од заедничкиот доход што ѝ припаѓа на ОЗТ
- 82 — ДОХОД**
- 820 — Доход
- 83 — РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ЗА ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ**
- 830 — Придонеси од доходот на СИЗ за образование
 831 — Придонеси од доходот на СИЗ за наука
 832 — Придонеси од доходот на СИЗ за култура
 833 — Придонеси од доходот на СИЗ за здравство
 834 — Придонеси од доходот на СИЗ за социјална заштита
 835 — Придонеси од доходот на СИЗ за други општествени дејности определени со закон
 836 — Придонеси од доходот за пензиското и инвалидското осигурување
 837 — Придонеси од доходот за вработување и социјална сигурност на работниците
 838 — Даночи од доходот на општината
 839 — Даночи од доходот на републиката, односно автономната покраина
- 84 — РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ЗА ДРУГИ НАМЕНИ**
- 840 — Дел од доходот за работната заедница
 841 — Дел од доходот за зачувување, унапредување и заштита на човековата работна и животна средина
 842 — Дел од доходот за членарини
 843 — Дел од доходот за општонародна одбрана и општествена самозаштита
 844 — Дел од доходот за амортизацијата пресметана над износот според пропишаните минимални стапки
 845 — Дел од доходот за казни, такси и судски трошоци
 846 — Дел од доходот за премии за осигурување
 847 — Дел од доходот за надомести на банкарски услуги
 848 — Дел од доходот за надомести на трошоци на платниот промет во Југославија
 949 — Дел од доходот за други надомести
- 85 — РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ**
- 850 — Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности за користење во ОЗТ
 851 — Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности за користење надвор од ОЗТ
 859 — Дел од доходот за чист доход
- 86 — ЧИСТ ДОХОД**
- 860 — Чист доход

- 87 — РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ЧИСТИОТ ДОХОД ЗА ЛИЧНА И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА
- 870 — Дел од чистиот доход за лични доходи
- 871 — Дел од чистиот доход за иновации, рационализации и сл.
- 875 — Дел од чистиот доход за непосредна слободна размена на трудот
- 876 — Дел од чистиот доход за станбена изградба
- 878 — Дел од чистиот доход за други намени во заедничката потрошувачка
- 88 — РАСПОРЕД НА ДЕЛОТ ОД ЧИСТИОТ ДОХОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ И РЕЗЕРВИТЕ
- 880 — Дел од чистиот доход за деловниот фонд
- 881 — Дел од чистиот доход за унапредување на материјалната основа на трудот
- 882 — Дел од чистиот доход за деловниот фонд — за заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој
- 883 — Дел од чистиот доход за деловниот фонд — за заем според прописите на ОПЗ
- 885 — Дел од чистиот доход за резервниот фонд
- 888 — Дел од чистиот доход за други фондови
- 89 — ЗАГУБА
- 890 — Загуба
- 899 — Покритие на загуба
- КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА**
- 90 — ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА
- 900 — Деловен фонд
- 901 — Извори на средствата отстапени на трајно користење
- 909 — Обврски за користениот дел од деловниот фонд за покритие на загуба
- 91 — ОБВРСКИ ЗА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА
- 910 — Здружени средства на ОЗТ
- 911 — Здружени средства на СИЗ на материјалното производство
- 912 — Здружени средства на банките
- 913 — Здружени средства на другите КОС
- 915 — Здружени средства на земјоделците
- 916 — Здружени средства на работните луѓе
- 917 — Здружени средства на странски лица
- 919 — Обврски за користениот дел на здружените средства за покритие на загуба
- 92 — ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА
- 920 — Долгорочни кредити за основни средства
- 921 — Долгорочни стоковни кредити за основни средства
- 922 — Долгорочни кредити за основни средства од странство
- 923 — Долгорочни кредити за обртни средства
- 924 — Долгорочни стоковни кредити за обртни средства
- 925 — Долгорочни кредити за обртни средства од странство
- 928 — Долгорочни кредити за санација
- 93 — КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА
- 930 — Краткорочни кредити за основни средства
- 931 — Краткорочни стоковни кредити за основни средства
- 932 — Краткорочни кредити за основни средства од странство
- 933 — Краткорочни кредити за обртни средства
- 934 — Краткорочни стоковни кредити за обртни средства
- 935 — Краткорочни кредити за обртни средства од странство
- 938 — Краткорочни кредити за санација
- 95 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ
- 950 — Резервен фонд
- 951 — Обврски за здружените средства на резервите
- 953 — Други обврски по основ на средствата на резервите
- 958 — Други извори на средствата на резервите
- 96 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА
- 960 — Фонд на солидарноста
- 961 — Обврски за здружените средства на солидарноста
- 963 — Други обврски по основ на средствата на солидарноста
- 968 — Други извори на средствата на солидарноста
- 97 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ
- 970 — Фонд за унапредување на материјалната основа на трудот
- 971 — Други фондови
- 972 — Обврски за здружените средства за други намени
- 973 — Други обврски по основ на средствата за други намени
- 978 — Други извори на средства за други намени
- 98 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА
- 980 — Фонд на заедничката потрошувачка
- 981 — Обврски за здружените средства на заедничката потрошувачка
- 982 — Кредити за заедничката потрошувачка
- 983 — Други обврски по основ на средствата на заедничката потрошувачка
- 988 — Други извори на средствата на заедничката потрошувачка
- 99 — ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
- 990-999 — Слободни конта

Забелешка:

Кратенките употребени во овој контен план ги имаат следните значења:

- 1) ООЗТ — основна организација на здружениот труд
- 2) ОЗТ — организација на здружениот труд
- 3) РЗ — работна заедница
- 4) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 5) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 6) КОС — корисник на општествени средства

Основна организација на здружениот труд _____

Организација на здружениот труд _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
НА _____ 19____ ГОДИНА

АКТИВА

Реден број	Кonto	Позиција	Износ	
			на претход- ната година	на тековна- та година
1	2	3	4	5
А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА				
І. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА				
а) Парични средства				
1	100	Жиро-сметка		
2	101	Благајна		
3	102	Девизни средства		
4	103	Отворени акредитиви		
5	104	Издвоени средства за исплата на чекови		
6	106	Проодна сметка		
7	108	Други парични средства		
б) Хартии од вредност				
8	110	Чекови		
9	111	Меници		
10	112	Обврзници		
11	118	Други хартии од вредност		
в) Побарувања од деловни односи				
12	120	Покриени побарувања од купувачи од стопанска дејност		
13	121	Покриени побарувања од други купувачи		
14	122	Покриени побарувања од купувачи во странство		
15	125	Купувачи од стопанска дејност		
16	126	Други купувачи		
17	127	Купувачи во странство		
18	130	Побарувања за аванси		
19	131	Побарувања од работници		
20	132	Други побарувања од деловни односи		
г) Побарувања од доходот				
21	133	Побарувања по основ на повеќе платени даноци од доходот		
22	134	Побарувања по основ на повеќе платени придонеси од доходот		
23	135	Побарувања по основ на повеќе платени други обврски од доходот		
24	140	Побарувања од заедничкиот приход по основ на производи и услуги		
25	144	Други побарувања од заедничкиот приход		
26	145	Побарувања од заедничкиот доход по основ на камати		
27	148	Други побарувања од заедничкиот доход		
д) Средства во пресметка				
28	160	Купувачи во ОЗТ		
29	161	Побарувања од работната заедница		
30	162	Побарувања по краткорочни кредити		
31	163	Побарувања по долгорочни кредити		
32	164	Побарувања по кредити за санација		
33	165	Здружени средства во ООЗТ		
34	166	Здружени средства во ОЗТ		
35	167	Здружени средства за работење на РЗ		
36	168	Други побарувања од односите во ОЗТ		
37	170	Побарувања по основ на продажба		
38	171	Побарувања по краткорочни кредити		
39	172	Побарувања по долгорочни кредити		

1	2	3	4	5
40	173	Вложени средства во претпријатија и погони во странство		
41	174	Побарувања по основ на добивка на претпријатија и погони во странство што се трансферира		
42	175	Побарувања по основ на нераспоредена добивка на претпријатија и погони во странство		
43	176	Побарувања од основачите за покрите на загуба		
44	178	Други побарувања		
		г) Пресметан доход во залихи		
45	180	Пресметани даноци од доходот во залихи		
46	181	Пресметани придонеси од доходот во залихи		
47	182	Пресметани обврски спрема работната заедница во залихи		
48	183	Пресметана амортизација над износот според пропишаните минимални стапки во залихи		
49	184	Пресметана камата во залихи		
50	185	Пресметани лични доходи во залихи		
51	186	Пресметани други обврски од доходот во залихи		
52	187	Пресметан дел од заедничкиот доход во залихи		
		е) Активни временски разграничувања		
53	190	Трошоци за инвестиционо одржување		
54	191	Други материјални трошоци		
55	192	Платени обврски од доходот		
56	193	Курсни разлики		
57	194	Платени обврски од заедничкиот доход		
58	195	Наплатени приходи		
59	196	Данок на промет во наплатените приходи		
60	198	Други активни временски разграничувања		
		II. ЗАЛИХИ		
61	310 319	Суровини и материјали		
62	350	Ситен инвентар на залиха		
63	351	Амбалажа на залиха		
64	360, 361	Ситен инвентар во употреба		
65	365, 366	Амбалажа во употреба		
66	600, дел 609	Производство, недовршени производи, полупроизводи и делови		
67	605, дел 609	Производство, недовршени производи, полупроизводи и делови за кои се користат и средства од други		
68	630, дел 639	Готови производи на склад		
69	631, дел 639	Готови производи за фазно производство односно за вградување во единствен производ		
70	632, дел 639	Готови производи на пат		
71	635, дел 639	Готови производи и услуги во пресметка		
72	640, дел 649	Готови производи на склад		
73	641, дел 649	Готови производи за фазно производство, односно за вградување во единствен производ		
74	642, дел 649	Готови производи на пат		
75	645, дел 649	Готови производи и услуги во пресметка		
76	650, дел 659	Производи преземени од производители на склад		
77	652, дел 659	Производи преземени од производители на пат		
78	655, дел 659	Производи и услуги преземени од производители во пресметка		
79	660, дел 669	Стоки на склад		
80	661, дел 669	Стоки во продавница		
81	662, дел 669	Стоки на пат		
82	665, дел 669	Стоки во пресметка		

1	2	3	4	5
83	670, дел Стоки примени во консигнација			
	679			
84	671, дел Стоки примени во комисион			
	679			
85	690	Вкалкулиран доход		
86		ВКУПНО (ред. број 61 до ред. број 84 минус ред. број 85)		

III. ПЛАСМАНИ ОД ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА

а) Краткорочни пласмани

87	150	Краткорочни депозити
88	151	Побарувања по краткорочни кредити
89	152	Побарувања по краткорочни стоковни кредити
90	153	Побарувања по краткорочни потрошувачки кредити
91	154	Побарувања од странски лица по краткорочни кредити
92	155	Краткорочни пласмани во хартии од вредност
93	156	Здружени средства во други ОЗТ
94	157	Здружени средства во интерна банка
95	158	Други краткорочни пласмани

б) Долгорочни пласмани

96	030	Здружени средства во други ОЗТ
97	031	Здружени средства во СИЗ на материјалното производство
98	032	Здружени средства во интерна банка
99	033	Здружени средства во банки
100	035	Здружени средства кај други КОС
101	036	Здружени средства со земјоделци и со други работни луѓе
102	037	Вложени средства во странски фирми
103	040	Долгорочни депозити
104	041	Побарувања по долгорочни кредити
105	042	Побарувања по долгорочни стоковни кредити
106	043	Побарувања по долгорочни потрошувачки кредити
107	044	Побарувања по долгорочни кредити за санација
108	045	Побарувања по долгорочни кредити на странски лица
109	046	Заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој
110	047	Заем според прописите на ОПЗ
111	048	Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други долгорочни пласмани

IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

а) Основни средства во употреба

112	000	Земјишта
113	001	Шуми
114	002	Градежни објекти
115	003	Опрема
115	004	Долгогодишни насади
117	005	Основно стадо
118	006	Материјални права
119	007	Основачки вложувања
120	008	Други основни средства
121		ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВНАТА ВРЕДНОСТ (ред. бр. 112 до 120)
122	022	Исправка на вредноста на градежните објекти
123	023	Исправка на вредноста на опремата
124	024	Исправка на вредноста на долгогодишните насади
125	025	Исправка на вредноста на основното стадо
126	026	Исправка на вредноста на материјалните права
127	027	Исправка на вредноста на основачките вложувања
128	028	Исправка на вредноста на другите основни средства
129		ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА (ред. бр. 122 до 128)
130		ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО СЕГАШНА ВРЕДНОСТ (ред. број 121 минус ред. број 129)

1	2	3	4	5
	б) Основни средства во подготовка			
131	010	Издвоени парични средства за инвестиции		
132	011	Побарувања за аванси по основ на инвестиции		
133	012	Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства		
134	013	Залихи на инвестицисни материјали		
135	014	Инвестиции во тек — градежни објекти		
136	015	Инвестиции во тек — опрема		
137	016	Инвестиции во тек — друго		

V. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА НАДВОР ОД УПОТРЕБА

138	090, 091	Трајно неупотребливи основни средства
139	092	Запрени инвестиции
140	093, 094	Сомнителни и спорни побарувања
141	095	Непокриена загуба
142	096	Загуба покриена од деловниот фонд
143	097	Загуба покриена со кредит за санација

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ

144	050	Парични средства на резервите
145	051	Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОЗТ
146	052	Здружени средства во фондот на заедничките резерви на ОПЗ
147	053	Други здружени средства на резервите
148	054	Побарувања по кредитите за санација од средствата на резервите
149	055	Пласмани во хартии од вредност и други пласмани на средства на резервите
150	058	Други побарувања од средствата на резервите

В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА

151	060	Парични средства на солидарноста
152	061	Здружени средства на солидарноста
153	068	Други пласмани на средствата на солидарноста

Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ

154	070	Парични средства за други намени
155	071	Здружени средства за други намени
156	078	Други пласмани на средства за други намени

Д. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА

157	080	Парични средства на заедничката потрошувачка
158	081	Здружени средства на заедничката потрошувачка во ОЗТ
159	082	Здружени средства на заедничката потрошувачка во СИЗ за домување
160	083	Здружени средства на заедничката потрошувачка во други СИЗ
161	084	Други здружени средства на заедничката потрошувачка
162	085	Други пласмани на средствата на заедничката потрошувачка
163	086, 089	Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во употреба
164	087	Објекти и опрема на заедничката потрошувачка во изградба
165	088	Побарувања од средствата на заедничката потрошувачка

ВКУПНА АКТИВА**АКТИВНИ КОНТА НА ВОЊБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА****ПАСИВА**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА**I. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА**

166	909	Деловен фонд
167	901	Извори на средствата отстапени на трајно користење
163	909	Обврски за користениот дел од деловниот фонд за покрите на загубата

1

2

3

4

5

II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА

а) Здружени средства

169910Здружени средства на ОЗТ

170911Здружени средства на СИЗ на материјалното производство

171912Здружени средства на банките

172913Здружени средства на другите КОС

173915Здружени средства на земјоделците

174916Здружени средства на работните луѓе

175917Вложени средства на странски лица

176919Обврски за користење дел од здружените средства за покритее на загуба

б) Долгорочни кредити

177920Долгорочни кредити за основни средства

178921Долгорочни стоковни кредити за основни средства

179922Долгорочни кредити за основни средства од странство

180923Долгорочни кредити за обртни средства

181924Долгорочни стоковни кредити за обртни средства

182925Долгорочни кредити за обртни средства, од странство

183928Долгорочни кредити за санација

III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА

а) Краткорочни кредити

184930Краткорочни кредити за основни средства

185931Краткорочни стоковни кредити за основни средства

186932Краткорочни кредити за основни средства од странство

187933Краткорочни кредити за обртни средства

188934Краткорочни стоковни кредити за обртни средства

189935Краткорочни кредити за обртни средства од странство

190938Краткорочни кредити за санација

б) Обврски од деловните односи

191220Добавувачи за основни средства во Југославија

192221Добавувачи за основни средства во странство

193222Добавувачи за обртни средства во Југославија

194223Добавувачи за обртни средства во странство

195224Обврски за нефактурирани стоки и услуги

196225Добавувачи граѓани

197226Обврски за стоки примени во консигнација и комисион

198210Обврски по чекови

199211Обврски по меници

200218Обврски по други инструменти за плаќање

201230Обврски за аванси

202231Обврски спрема работниците

203232Обврски по запирања од работниците

204236Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити

205238Други обврски

в) Обврски од доходот

206233Обврски по основ на помалку платени даноци од доходот

207234Обврски по основ на помалку платени придонеси од доходот

208235Обврски по основ на помалку платени други обврски од доходот

209240Обврски од заедничкиот приход по основ на производи и услуги

210244Други обврски од заедничкиот приход

211245Обврски од заедничкиот доход по основ на камати

212248Други обврски од заедничкиот доход

213250Аконтации на чистиот личен доход од работен однос

214251Надомести на чистиот личен доход за време на боледување

215252Други надомести на чистиот личен доход

216253Чист личен доход по други основи

217255Даноци и придонеси во личниот доход

г) Обврски по запрени даноци и придонеси

218200Обврски по запрен данок на промет

219201Обврски по запрени давачки наплатени кон продажната цена

1	2	3	4	5
220	204	Обврски по запрени даноци и придонеси на услуги на граѓани-		
221	205	Обврски по запрени даноци на добивка на странски лица		
222	208	Обврски по запрени други даноци и придонеси		
223	280	Обврски по запрени даноци од личниот доход		
224	281	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за образование од личниот доход		
225	282	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за наука и култура од личниот доход		
226	283	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за здравство од личниот доход		
227	284	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за социјална заштита од личниот доход		
228	285	Обврски по запрени придонеси за пензиското и инвалидското осигурување на работниците од личниот доход		
229	286	Обврски по запрени придонеси за вработување и за обезбедување на социјалната сигурност на работниците од личниот доход		
230	287	Обврски по запрени придонеси за заедничката потрошувачка во ОЗТ од личниот доход		
231	288	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за домување од личниот доход		
232	289	Обврски по запрени други придонеси од личниот доход		

д) Средства во пресметка

233	260	Добавувачи во ОЗТ
234	261	Обврски на работната заедница
235	262	Краткорочни кредити
236	263	Долгорочни кредити
237	264	Кредити за санација
238	265	Обврски на ООЗТ за здружените средства
239	266	Обврски на ОЗТ за здружените средства
240	267	Обврски на РЗ за здружените средства
241	268	Други обврски од односите во ОЗТ
242	270	Обврски по основ на купување
243	271	Краткорочни кредити
244	272	Долгорочни кредити
245	273	Вложени средства на основачот
246	274	Обврски спрема основачот по основ на добивката што се трансферира
247	275	Обврски спрема основачот по основ на нераспоредена добивка
248	276	Обврски по основ на покрите на загубата на претпријатијата и погоните во странство
249	278	Други обврски

ѓ) Пасивни временски разграничувања

250	290	Пресметани трошоци за инвестиционо одржување
251	291	Пресметани други материјални трошоци
252	292	Пресметани обврски од доходот
253	293	Пресметани курсни разлики
254	294	Пресметани обврски од заедничкиот доход
255	295	Пресметани приходи
256	296	Данок на промет во пресметаните приходи
257	298	Други пасивни временски разграничувања

Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

258	950	Резервен фонд
259	951	Обврски за здружените средства на резервите
260	953	Други обврски по основ на средствата на резервите
261	958	Други извори на средствата на резервите

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА

262	960	Фонд на солидарноста
263	961	Обврски за здружените средства на солидарноста
264	963	Други обврски по основ на средствата на солидарноста
265	968	Други извори на средствата на солидарноста

1	2	3	4	5
Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ				
266	970	Фонд за унапредување на материјалната основа на трудот		
267	971	Други фондови		
268	972	Обврски за здружените средства за други намени		
269	973	Други обврски по основ на средствата за други намени		
270	978	Други извори на средства за други намени		

Д. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА				
271	980	Фонд за заедничката потрошувачка		
272	981	Обврски за здружените средства на заедничката потрошувачка		
273	982	Кредити за заедничката потрошувачка		
274	983	Други обврски по основ на средствата на заедничката потрошувачка		
275	988	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка		
ВКУПНА ПАСИВА				
ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА				

Раководител на книговодството,

Директор,

Забелешка:

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења:

- 1) ООЗТ — основна организација на здружениот труд
- 2) ОЗТ — организација на здружениот труд
- 3) РЗ — работна заедница
- 4) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 5) ОПЗ — општествено-политичка заедница
- 6) КОС — корисник на општествени средства

Основна организација на здружениот труд _____

Организација на здружениот труд _____

ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА — БИЛАНС НА УСПЕХОТ
 од 1 јануари до _____ 19____ година

Реден број	Група на конта	Елементи	Износ	
			на претходната година	на тековната година
1	2	3	4	5

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ**І. РАСХОДИ**

1	60, 63, 64, 69	Залихи на производството, на готови производи (вредност на суп-станции) на почетокот на годината		
2	400, 401	Потрошени сировини, материјали и електрична енергија		
3	402, 403, 404	Производствени услуги		
4	406	Трошоци за реклама и пропаганда		
5	407	Трошоци за репрезентација		
6	405, 408	Други материјални трошоци		
7	410, 411	Непроизводствени услуги од други и авторски хонорари		
8	413, 414, 415, 418	Дневници, теренски додатоци и други надомести на трошоците		
9	440, 441	Преземени вредности на заеднички производи од земјоделците и другите работни луѓе		
10	420	Амортизација според пропишаните минимални стапки		
11		ВКУПНО (ред. бр. 1 до 10)		

1	2	3	4	5
12	720, 721, 723, 725	Набавна вредност на продадените стоки		
13	73	Други трошоци на работењето		
14		ВКУПНО (ред. бр. 11 до 13)		
15	60, 63, 64, 69	Залихи на производството, готови производи (вредност на супстан- цијата) на крајот на периодот		
16		ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА (ред. број 14 минус ред. број 15)		
17		ДОХОД (ред. број 35 минус ред. број 16)		
18		ВКУПНО (ред. број 16 плус ред. број 17)		

II. ПРИХОДИ

19	760	Приходи остварени со продажба на домашен пазар		
20	761	Приходи остварени на странски пазар		
21	762	Приходи остварени во рамките на ОЗТ		
22	763	Приходи остварени со продажба на производи од производството за кое се користени и средства од други		
23	764	Приходи остварени со слободна размена на трудот во рамките и преку СИЗ		
24	765	Приходи остварени со непосредна слободна размена на трудот		
25	766	Приходи остварени во ОЗТ на општествените дејности од граѓани		
26	767	Приходи остварени од заеднички приходи		
27	768	Приходи остварени од приходи по основ на продажба на стоки во консигнација и комисион		
28	770, 771, 773, 775	Приходи остварени со продажба на стоки		
29	780	Приходи од камати		
30	781	Приходи од дотации и субвенции		
31	782	Приходи од компензации, регреси, премии и др.		
32	783	Приходи по основ на учество во заеднички доход		
33	785, 786	Приходи од работење во странство		
34	788	Други приходи		
35		ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 19 до 34)		
36		ЗАГУВА (ред. број 16 минус ред. број 35)		
37		ВПУПНО (ред. број 35 плус ред. број 36 = ред. број 18)		

Б. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД

I. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД

38	810	Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на други ОЗТ		
39	811	Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на земјоделците и на другите работни луѓе		
40	812	Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на странски лица		
41	813	Дел од заедничкиот доход за камати		
42	819	Дел од заедничкиот доход што ѝ припаѓа на ОЗТ		
43		ВКУПНО (ред. бр. 38 до 42)		

II. ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД

44	800	Заеднички доход		
----	-----	-----------------	--	--

В. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

I. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ СПОРЕД НАМЕНАТА

а) Распоредување на доходот според намената

45	830	Придонеси од доходот на СИЗ за образование		
46	831	Придонеси од доходот на СИЗ за наука		
47	832	Придонеси од доходот на СИЗ за култура		
48	833	Придонеси од доходот на СИЗ за здравство		
49	834	Придонеси од доходот на СИЗ за социјална заштита		

1	2	3	4	5
50	835	Придонеси од доходот на СИЗ на другите општествени дејности определени со закон		
51	836	Придонеси од доходот за пензиското и инвалидското осигурување		
52	837	Придонеси од доходот за вработување и за социјална сигурност на работниците		
53	838	Даноци од доходот на општината		
54	839	Даноци од доходот на републиката, односно на автономната покраина		
55	840	Дел од доходот за работната заедница		
56	841	Дел од доходот за зачувување, унапредување и заштита на човековата работна и животна средина		
57	842	Дел од доходот за членарини		
58	843	Дел од доходот за општонародна одбрана и општествена самозаштита		
59	844	Дел од доходот за амортизацијата пресметана над износот според пропишаните минимални стапки		
60	845	Дел од доходот за казни, такси и судски трошоци		
61	846	Дел од доходот за премии за осигурување		
62	847	Дел од доходот за надомести на банкарски услуги		
63	848	Дел од доходот за надомести на трошоците на платниот промет во земјата		
64	849	Дел од доходот за други надомести		
65	850	Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности за користење во ОЗТ		
66	851	Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности за користење вон од ОЗТ		
67		ВКУПНО (ред. бр. 45 до 66)		
		б) Распоредување на чистиот доход		
68	870	Дел од чистиот доход за лични доходи		
69	871	Дел од чистиот доход за иновации, рационализации и сл.		
70	875	Дел од чистиот доход за непосредна слободна размена на трудот		
71	876	Дел од чистиот доход за станбена изградба		
72	878	Дел од чистиот доход за други намени во заедничката потрошувачка		
73	880	Дел од чистиот доход за деловниот фонд		
74	881	Дел од чистиот доход за унапредување на материјалната основа на трудот		
75	882	Дел од чистиот доход за деловниот фонд — за заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој		
76	883	Дел од чистиот доход за деловниот фонд — за заем според пропишаните на ОПЗ		
77	885	Дел од чистиот доход за резервниот фонд		
78	888	Дел од чистиот доход за други фондови		
79		ЧИСТ ДОХОД (ред. бр. 68 до 78)		
80		ДОХОД (ред. број 67 плус ред. број 79)		
		II. СТРУКТУРА НА ДОХОДОТ И НА ЗАГУБАТА		
81	820	Доход		
82	820	Зголемување на доходот		
83	820	Намалување на доходот		
84	820	Доход за распоредување (ред. број 81 плус ред. број 82 минус ред. број 83)		
85	890	Загуба		
86		ВКУПНО (ред. број 84 минус ред. број 85 = ред. број 80)		

Г. ЗАГУБА И ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА**I. ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА**

87	Покритие на загубата од средствата на резервите
88	Покритие на загубата од средствата на заедничките резерви на ОЗТ
89	Покритие на загубата по основ на заеднички ризик
90	Покритие на загубата на товар на деловниот фонд
91	Покритие на загубата на товар на даноците и придонесите од доходот

1	2	3	4	5
92		Покритие на загубата од други извори без обврска за враќање		
93	095	Непокриена загуба		
94	890	ВКУПНО (ред. бр. 87 до 93 = ред. број 85)		
		II. ЗАГУБА		
95	890	Загуба		

Раководител на книговодството,

Директор,

Забелешка:

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења:

- 1) ОЗТ — организација на здружениот труд
- 2) СИЗ — самоуправна интересна заедница
- 3) ОПЗ — општествено-политичка заедница

Основна организација на здружениот труд: _____

Организација на здружениот труд: _____

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

КОН ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19__ ГОДИНА

Реден број	Група на конта — конто	Елементи	Износ	
			на претходната година	на тековната година
1	2	3	4	5

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА

1	100	Жиро-сметка
2	102	Девизни средства
3	010, 101, 103, 104, 106, 108	Други парични средства
4	110	Чекови
5	111	Меници
6	112, 118	Обврзници и други хартии од вредност
7	120, 121, 122	Покриени побарувања од купувачи
8	125, 126, 127	Купувачи
9	011	Побарувања за аванси за инвестиции
10	130	Побарувања за аванси

II. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

11	200	Запрен данок на промет
12	201	Запрени давачки наплатени кон продажната цена
13	210	Обврски по чекови
14	211	Обврски по меници
15	218	Обврски по други инструменти за плаќање
16	22	Обврски спрема добавувачите
17	230	Обврски за аванси
18	236	Обврски по втасани а неплатени отплати на кредити

III. ЛИЧНИ ДОХОДИ

19	250	Аконтации на чистиот личен доход од работен однос
20	251	Надомести на чистиот личен доход за време на боледување

1	2	3	4	5
21	252	Други надомести на чистиот личен доход		
22	253	Чист личен доход по други основи		
23	255	Даноци и придонеси од личниот доход		
24	280	Обврски по запрени даноци од личниот доход		
25	281	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за образование од личниот доход		
26	282	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за наука и култура од личниот доход		
27	283	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за здравство од личниот доход		
28	284	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за социјална заштита од личниот доход		
29	285	Обврски по запрени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување на работниците од личниот доход		
30	286	Обврски по запрени придонеси за вработување и за обезбедување социјална сигурност на работниците од личниот доход		
31	287	Обврски по запрени придонеси за заедничка потрошувачка во ОЗТ од личниот доход		
32	288	Обврски по запрени придонеси на СИЗ за домување на личниот доход		
33	289	Обврски по запрени други придонеси од личниот доход		

IV. ЗАЛИХИ

34	31, 35, 36	Залихи на материјали, ситен инвентар и амбалажа
35	60	Залихи на недовршено производство
36	63, 64	Залихи на готови производи
37	65, 66, 67	Залихи на производи и стоки

V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА

38	90	Крајни извори на деловните средства
39	91	Здружени средства
40	920, 921, 922	Долгорочни кредити за основни средства
41	923, 924, 925	Долгорочни кредити за обртни средства
42	930, 931, 932	Краткорочни кредити за основни средства
43	933, 934	Краткорочни кредити за обртни средства
44	926, 938	Кредити за санација

VI. ДРУГО

45	75	Заеднички приходи
46	745, 746	Приходи од продадени стоки во консигнација и комисион
47	295 минус 195	Ненаплатен приход
48	920, 921, 922	Извршени отплати по долгорочни кредити за основни средства
49	923, 924, 925	Извршени отплати по долгорочни кредити за обртни средства
50	926, 938	Извршени отплати по кредити за санација
51	014, 015, 016	Инвестиции во тек
52	014, 015, 016	Основни средства ставени во употреба во текот на годината
53	095	Непокриена загуба (состојба на 31 декември претходната година)
54		Покритие на загубата во тековната година без обврска за враќање
55		Покритие на загубата во тековната година со санационен кредит
56		Просечно користени деловни средства
57		Просечно користени основни средства
58		Просечен број вработени врз база на вкalkулираните часови на работата
59		Просечен број вработени врз база на состојбата на крајот на месецот

1	2	3	4	5
60	Планиран вкупен приход			
61	Планиран доход			
62	Планиран чист доход			
63	Планиран личен доход			
64	Планирана акумулација			
65	Отплати, на кредити што втасуваат во наредната година			
66	Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба			
67	Средства на заедничката потрошувачка дадени во фондот на солидарноста			
68	Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други потреби			
69	Лични примања на товар на средствата на заедничката потрошувачка			
70	735 Покритие на загубата на погони во странство			
71	736 Покритие на загубата на претпријатија во странство			

Раководител на книговодството,

Директор,

Забелешка:

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења:

- 1) ОЗТ — организација на здружениот труд
- 2) СИЗ — самоуправна интересна заедница

Основна организација на здружениот труд _____

Организација на здружениот труд _____

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
 КОН БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

Реден број	Група на конта — конте	Елементи	Износ	
			на претходната година	на тековната година
1	2	3	4	5

I. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

- 1 200 Запрен данок на промет
- 2 201 Запрени давачки наплатени кон продажната цена

II. ЛИЧНИ ДОХОДИ

- 3 250 Аконтации на чистиот личен доход од работен однос
- 4 251 Надомести на чистиот личен доход за време на боледување
- 5 252 Други надомести на чистиот личен доход
- 6 253 Чист личен доход по други основи
- 7 255 Даноци и придонеси од личниот доход
- 8 280 Обврски по запрени даноци од личниот доход
- 9 281 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за образование од личниот доход
- 10 282 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за наука и култура од личниот доход
- 11 283 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за здравство од личниот доход
- 12 284 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за социјална заштита од личниот доход
- 13 285 Обврски по запрени придонеси за пензиското и инвалидското осигурување на работниците од личниот доход
- 14 286 Обврски по запрени придонеси за вработување и за обезбедување социјална сигурност на работниците од личниот доход
- 15 287 Обврски по запрени придонеси за заедничката потрошувачка во ОЗТ од личниот доход
- 16 288 Обврски по запрени придонеси на СИЗ за домување од личниот доход
- 17 289 Обврски по запрени други придонеси од личниот доход

1	2	3	4	5
III. ДРУГО				
18	75	Заеднички приходи		
19	745, 746	Приходи од продадени стоки во консигнација и комисион		
20	920, 921, 922	Извршени отплати по долгорочни кредити за основни средства		
21	923, 924, 925	Извршени отплати по долгорочни кредити за обртни средства		
22	928, 938	Извршени отплати по кредити за санација		
23	014, 015, 016	Инвестиции во тек		
24	014, 015, 016	Основни средства ставени во употреба во текот на годината		
25		Покритие на загубата во тековната година без обврска за враќање		
26		Покритие на загубата во тековната година со санационен кредит		
27		Просечно користени деловни средства		
28		Просечно користени основни средства		
29		Просечен број вработени врз база на вкalkулирани часови на работа		
30		Просечен број вработени врз база на состојбата на крајот на месецот		
31		Планиран вкупен приход		
32		Планиран доход		
33		Планиран чист доход		
34		Планиран личен доход		
35		Планирана акумулација		
36		Отплати на кредити што втасуваат во наредната година		
37		Резултат од ревалоризацијата на набавната вредност на основните средства		
38		Резултат од ревалоризацијата на отпишаната вредност на основните средства		
39		Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба		
40		Средства на заедничката потрошувачка дадени во фондот на солидарноста		
41		Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други потреби		
42		Лични примања на товар на средствата на заедничката потрошувачка		
43	735	Покритие на загуба на погони во странство		
44	736	Покритие на загуба на претпријатија во странство		

Раководител на книговодството,

Директор,

Забелешка:

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења:

- 1) ОЗТ — организација на здружениот труд
- 2) СИЗ — самоуправна интересна заедница

Основна организација на здружениот труд _____

Организација на здружениот труд _____

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ
НА _____ 19____ ГОДИНА

Реден број	Ознака на контото	НАИМЕНУВАЊЕ	Почетна состојба на 1 јануари 19____ година		Промет од 1 јануари 19____ г. до 19____ г. (без почетната состојба)		Вкупен промет од 1 јануари 19____ година до 19____ година		Салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раководител на книговодството,

Директор,

252.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/73 и 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРЕМИЈА

1. Во Одлуката за условите и за начинот за остварување на развојната премија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/73 и 20/74) во точка 1 став 1 зборовите: „до 31 декември 1975 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1976 година“.

2. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Развојните премии од член 1 на Законот можат да се остваруваат по барањата поднесени до 30 јуни 1977 година.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 278

23 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафич, с. р.

253.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76) и член 7 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЛИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите што Сојузниот извршен совет ги именува или назначува во сојузните органи на управата, во сојузните организации и стручните служби на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: функционерите) и се утврдуваат распоните на коефициентите за определување на тие лични доходи.

2. Личните доходи на функционерите се утврдуваат согласно со уставното начело за распределба според трудот и одредбите на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата (во натамошниот текст: Општествениот договор) тргнувајќи при тоа од значењето на функцијата, сложеноста и обемот на работите, стручната подготовка, способноста, работното искуство и одговорноста во вршењето на функцијата, како и од работниот стаж.

3. Месечниот износ на личниот даход на функционерите се утврдува на тој начин што основницата што ќе ја утврди Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор врз основа на просечниот личен доход на вработените во стопанството на СФРЈ, се зголемува за определениот

коефициент во рамките на распоните на коефициентите утврдени со оваа одлука.

Личниот доход на функционерите се зголемува, согласно со одредбите на член 8 од Општествениот договор, за секоја започната година за 0,5%, по наполнетите пет години работен стаж, до со закон утврдениот стаж признаен за пензија.

Процентот од став 2 на оваа точка им се зголемува за 0,25% на функционерите — жени што имаат повеќе од 25 години работен стаж.

4. Согласно со основите и мерилата од точ. 2 и 3 на оваа одлука, за функционерите се определуваат следните распони на коефициентите, и тоа за:

1) генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање; директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка; секретарот на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за следење на стопанските движења; директорот на Сојузниот завод за статистика и директорот на Сојузната управа за царини — — — — — од 3,5 до 3,7

2) директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба; директорот на Сојузниот завод за цени; директорот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи; директорот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи; заменик-генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање; потсекретарите во сојузните органи на управата и во сојузните организации, во Сојузниот извршен совет, во стручните служби на Сојузниот извршен совет и директорите во Сојузниот завод за општествено планирање; замениците-директори на Сојузната управа за царини, на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, на Сојузниот завод за статистика и на Сојузниот завод за цени; сојузниот главен девизен инспектор и сојузниот главен пазарен инспектор; директорите на други сојузни органи на управата и на сојузните организации и старешините на стручните служби на Сојузниот извршен совет; помошниците — сојузни секретари, помошниците — претседатели на сојузните комитети и помошниците на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање; помошниците на старешините на другите сојузни органи на управата, на сојузните организации и стручните служби на Сојузниот извршен совет; советниците на сојузниот секретар за внатрешни работи и на сојузниот секретар за надворешни работи; секретарот на Сојузниот совет за општествено уредување и секретарот на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика и старешините на стручните-техничките служби на Сојузниот извршен совет — — — — — од 3,0 до 3,5;

3) советниците на претседателот и на членовите на Сојузниот извршен совет, советниците на сојузните секретари и на претседателите на сојузните комитети, советниците на директорите на сојузните заводи и на старешините на стручните служби на Сојузниот извршен совет од 2,8 до 3,0.

5. Личниот доход на советниците на Сојузниот извршен совет и на амбасадорите во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се определува во рамките на распоните на коефициентите од точка 4 на оваа одлука, односно зависно од личниот доход и функцијата што ја вршеле пред назначувањето за советник, односно амбасадор.

6. На функционерите што по разрешувањето од должноста се наоѓаат на располагање согласно со одредбите на чл. 45 ст. 1, 2 и 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, личниот доход им се определува според функцијата што ја вршеле до денот на разрешувањето.

7. Решението за определување на личните доходи на функционерите од тачка 4 на оваа одлука

го донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски и административни прашања, тргнувајќи од основите и мерилата од точ. 2 и 3 на оваа одлука.

Предлогот за определување на коефициентот на одделни функционери во рамките на распоните на коефициентите од точка 4 на оваа одлука, до комисијата од став 1 на оваа точка го поднесува старешината на органот, организацијата, односно стручната служба во која функционерот се наоѓа.

8. Личните доходи на функционерите определени врз основа на оваа одлука ќе се исплатуваат согласно со член 22 од Општествениот договор од 1 јануари 1977 година.

9. Функционерите чиј личен доход е поголем од износот на личниот доход утврден врз основа на оваа одлука го задржуваат тој личен доход.

Функционерите што на поранешната должност имале поголем личен доход од личниот доход што им припаѓа според оваа одлука, го задржуваат тој поголем личен доход.

Функционерите од ст. 1 и 2 на оваа точка стекнуваат право на зголемување на личниот доход кога личниот доход утврден за функцијата што ја вршат, врз основа на оваа одлука ќе се изедначи со личниот доход што им се исплатува.

10. Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски и административни прашања им дава мислење на организациите и установите на ниво на федерацијата за утврдување на личниот доход на функционерите што во тие организации и установи ги назначува Сојузниот извршен совет или за нивното назначување дава согласност, а на кои личниот доход им се определува во согласност со критериумите утврдени со општите акти на тие организации и установи.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 277

31 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

254.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76) и чл. 1 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ВО ГРУПИТЕ НА ФУНКЦИИТЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД

1. Функцијата генерален секретар на Сојузниот извршен совет, согласно со распоредот што го извршила Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата (во натамошниот текст: Општествениот договор), се распоредува во III група на функциите со коефициент до 3.9.

2. Решението за утврдување на коефициентот од точка 1 на оваа одлука и за определување на личниот доход за функцијата генерален секретар на Сојузниот извршен совет го донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски и административни прашања.

3. Личниот доход утврден за функцијата генерален секретар на Сојузниот извршен совет се зголемува, согласно со одредбите на член 8 од Општествениот договор, за секоја започната година за 0,5% по-наполнетите пет години работен стаж признаен за пензија.

4. Согласно со одредбите на член 22 од Општествениот договор, личниот доход утврден врз основа на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јануари 1977 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 276

31 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

255.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за височината и начинот за утврдување на девизната квота по основ на откупени девизни дознаки на работниците и иселениците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/72 и 18/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1977 ГОДИНА ОД ДЕВИЗНИТЕ ДОЗНАКИ НА РАБОТНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОТКУПЕНИ ВО 1976 ГОДИНА

1. На републиките и автономните покраини им се утврдува за 1977 година девизна квота во противвредност од 1.285.200.000 динари во девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, откупени по дознаките на работниците на привремена работа во странство и по дознаките на иселениците во 1976 година.

2. Износот од точка 1 на ова решение се распоредува на републиките и автономните покраини споредно со бројот на југословенските граѓани на работа во странство од одделна република, односно автономна покраина, утврден со пописот на населението од 1971 година, со тоа што на тој број му се додава бројот на југословенските работници што по 31 март 1971 година отишле на работа во странство, а се одзема бројот на работниците што по тој ден, а до 31 декември 1976 година се вратиле во Југославија, и тоа на:

	Динари
1) Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	287.884.800
2) Социјалистичка Република Македонија	92.534.400
3) Социјалистичка Република Словенија	79.682.400
4) Социјалистичка Република Србија	222.339.600
5) Социјалистичка Република Хрватска	420.260.400
6) Социјалистичка Република Црна Гора	16.707.600
7) Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	109.242.000

8) Социјалистичка Автономна
Покраина Косово

Динари
56,548.800

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 279
31 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

256.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДИОКИЛФТАЛАТ (ДОП)

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на диокилфталат, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

Тарифен број	На именување
1	2
73.18/2в	Безрабни цевки и цевоводи од не'рјосувачки челик Ех. Безрабни цевки од не'рјосувачки челик за транспорт на медиуми во процесот на производството на диокилфталат
73.20/1	Колена Ех. Колена за челични цевки и цевоводи за транспорт на медиуми во производството на ДОП
73.20/2	Други прибори за цевки и цевоводи Ех. Прибор за цевки и цевоводи од не'рјосувачки челик за транспорт на медиуми во производството на ДОП
84.03/4	Други генератори Ех. Уреди — генератори за производство на заштитен (интерен) гас во производството на ДОП, од специјална изработка

1	2
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Ротациони дозирни пумпи со полжавест пренос на хидроскопни течности, во „S“ изработка, од не'рјосувачки челик
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Специјални центрифугални пумпи (едностепени и повеќестепени) за транспорт и дозирање на медиуми (2-етилхексанол, бензин суров и чист естер и др.) во процесот на производството на на ДОП, во „S“ изработка.
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи за дозирање на технички адитиви, од специјална изработка, за агресивни хемиски материји
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. Разладни кули за вода, со капацитет на ладење 3,200.000 Kcal/h, изработени од полиестерски смоли и зајакнати со стаклени влакна.
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Филтер-преси за филтрирање на ДОП
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. Мешалки на реактори за производство на ДОП
84.61/1 и 2	Автоматски и други славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли и др. Ех. Славини, вентили и слични уреди што се користат во регулацијата на процесот на производството на ДОП, од материјалите 4308 и 4408.
90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др. Ех. Инструменти за мерење на протокот, притисокот, температурата, густината и нивото на течноста во процесот на производството на ДОП
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на ДОП.
2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.	
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“	
Е. п. бр. 282 31 март 1977 година Белград	

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

257.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРОГЕНИРАНИ ЕРГОТ-АЛКАЛОИДИ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно Решението за одредување на пониски царински стапки на увозот на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 40%:

Тарифен број	Наименување
1	2
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за разредени и концентрирани раствори на алкалоиди во халогени и нехалогени органски растворувачи, отпорни на киселини и абразивни материи, со електромотор, во „S“ изработка
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Дозирни клипни пумпи со можност за дотерување на одот на клипот, со електромотор, во „S“ изработка
84.11/16	Вакуум-пумпи Ех. Ротациони вакуум-пумпи со течен прстен од органски растворувач и со ладење со органски растворувач, со еден или повеќе елементи за ладење и со уреди за собирање на растворувачот заради заштита на човековата околина, во „S“ изработка
84.11/1в	Други пумпи Ех. Дозирни клипни пумпи за гасовит водород
84.11/2	Компресори Ех. Клипни компресори за напојување на реактори со водород
84.17/1б	Машини и уреди-за пречистување Ех. Уреди за ректификација на смеса на органски растворувачи за дво-и три-компонентни системи
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Уреди за регенерација на растворувачи од отпадна 'ржена гламница, со парење

1	2
84.17/1з	Машини за ферментација, одржување и вештачко стареење Ех. Машини за ферментациско умножување на примарни култури на 'ржена гламница, со работна зафатнина од 14 литри
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. — Уреди за регенерација на органски растворувачи со помош на водена пара и врела вода, со директно или индиректно загревање со или без вакуумска пумпа — Уреди за кондензација на органски растворувачи со помош на вода — Уреди за вакуумска концентрација на растворувачи на ергот-алкалоиди, со индиректно загревање со вода
84.18/2а-1	Индустриски центрифуги за течности Ех. Центрифуги (со или без мешач) за континуирана екстракција на алкалоиди од водена во органска фаза, во „S“ изработка
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди за двојно филтрирање на екстрактот од 'ржена гламница, со вграден уред за автоматско чистење на филтерот — Двојни филтери за филтрирање на растворот на натриум хидроксид во процесот на екстракцијата на ергот-алкалоиди — Комбинирани уреди за филтрирање, екстракција, перење и вакуумско сушење на ергот-алкалоиди, со или без хидраулика — Уреди за филтрирање катализатори од реакциона смеса со притисок — Апсорбициони филтерски уреди за отстранување на органски растворувачи од воздухот, со регенерација на растворувачите
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Автоматски дозирни ваги со лента за континуирано дозирање на иситнета 'ржена гламница
84.25/11г	Други машини за сортирање Ех. Шестканални уреди за оптичко сортирање на мешаница на 'ржена гламница и смеса на гламница и 'рж
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Вибрациони уреди за подготвување примарни култури на 'ржена гламница во производството на суровини за производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди — Континуирани противструјни екстрактори за екстракција на 'ржена гламница

1	2
	— Комбинирани уреди за ладење, апсорпција и регенерација на етил-ацетат — Мешалки за центрифугално континуирано емулгирање на кисели и базни раствори на алкалоиди и растворувачи во „S“ изработка — Екстракциски колони со сегменти за екстракција на течно-течно, со турбо мешалка во секој сегмент и со автоматска регулација на протокот и нивото — Комбинирани уреди за согорување на смеса на отпадни органски растворувачи, со пумпа, со горилник и со регулација, во „S“ изработка
85.02/2	Перманентни магнети Ех. — Перманентни магнети предвидени за вградување во цевки за отстранување челични делчиња од ржена гламница и од смеса на гламница и рж — Перманентни магнети предвидени за вградување над вибрациони транспортери за отстранување на челични делчиња од чиста ржена гламница
90.26/26	Други справи за мерење на потрошувачката или производството на течности Ех. Ротационо-клипни мерачи со еден или повеќе бројници за мерење на количеството на течноста и со можност за програмирање
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на уредите во производството на хидрогенирани ергот-алкалоиди.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 281
31 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател.
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

258.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗот НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАТРИУМТРИПОЛИФОСФАТ И НА НАТРИУМ-СИЛИКОФЛУОРИД

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во

производството на натриумтриполифосфат и на натриум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75), чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кој се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) во тар. број 84.10/3 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Центрифугални пумпи за трибутилфосфат и натриумортофосфат од високолегиран челик, отпорен на дејство на фосфорна киселина“;

2) по тар. број 84.11/16 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.11/2 Компресори
Ех.

Клипни компресори без подмачкување, за пневматски транспорт на калцинирана сода, со капацитет 1000 m³/h и повеќе“;

3) по тар. број 84.17/1г се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

„84.17/1д Машини и уреди за разладување материјали
Ех.

Уреди за разладување на натриум-триполифосфат со систем за регулирање на височината на слојот на материјалите и со алвеодарен (келиест) систем за ладење.

84.17/1с Други машини и уреди
Ех.

Уреди за сушење натриумортофосфатен раствор, со капацитет 6.700 kg/h отпарена вода, со распрскување“;

4) Во тар. број 84.18/2а-1 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Континуални центрифуги за издвојување трибутилфосфат од натриумортофосфатен раствор, изработени од високолегиран челик отпорен на киселини“;

5) во тар. број 84.18/26 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Автоматски филтери под притисок за издвојување на натриум-силикофлуорид од фосфорна киселина со ротирачки рамки и со метални филтер-платна, комплетно изработени од високолегиран челик отпорен на фосфорна киселина“;

6) по тар. број 84.20/1 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84. 22/5д Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл.
Ех.

Пневматски уреди за празнење на калцинирана сода со аероглисери од силоси“;

7) во тар. број 84.59/2к по алинеја четврта се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

„— Уреди за екстракција на фосфорна киселина со трибутил-фосфат, со мешање и раслојување, од високолегиран и киселоотпорен челик.

— Уреди за регенерација на отпадна фосфорна киселина и употребуван трибутилфосфат, со мешање и раслојување.

— Колози за екстракција „точно-точно“ со повеќе етажи за пречистување со трибутилфосфат, на фосфорна киселина од растворни нечистотии, изработени од високолегиран челик отпорен на фосфорна киселина“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 280

31 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

259.

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни позиции во билансите на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 53/73, 17/74, 5/75, 36/75, 11/75, 23/76 и 3/77) во член 12 алинеја 9 став 2 и алинеја 18 одредба под 1 и 3 зборот: „месец“ се заменува со зборовите: „пресметковен период“, а зборовите: „со бројот 13 односно“ се бришат.

Член 2

Во член 14 став 2 бројот: „1973“ се заменува со бројот: „1977“.

Член 3

Во член 17 алинеите 6, 7, 8 и 9 се бришат.

Став 5 се менува и гласи:

„Податоците под ред. бр. 19, 51 до 55, 59, 60 и 62 до 64 и податоците во врска со применувањето на Законот за отстапување на изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70, 40/73 и 58/73), не се пополнуваат.“

Член 4

Член 23 се менува и гласи:

„Работните заедници што вршат определени работи за организациите на здружениот труд и за други корисници на општествени средства од член 3 на Уредбата за искажување на резултатот од работењето, односно на приходите и расходите за периодот јануари—март 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77), нема да ги утврдуваат резултатите од работењето за периодот јануари—март 1977 година.“

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3585

28 март 1977 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

260.

Врз основа на член 29 став 4 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), во согласност со сојузниот секретар за надворешна трговија и со Сојузниот комитет за земјоделство, сојузниот секретар за пазар и цени пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ДАЛМАТИНСКАТА ЖАЛФИЈА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на далматинската жалфија намената за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76) во член 3 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и до 0,8% други туѓи примеси“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1186/1

14 март 1977 година

Белград

Сојузен секретар за пазар и цени,

Имер Пуља, с. р.

261.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за пазар и цени издава

НА РЕ Д Б А

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75, 15/76, 58/76, 5/77 и 14/77) во точка 1 одредбата под 94 се менува и гласи:

„94) 04.03/1 Путер, свеж во износ од 45,60 динари за 1 килограм.“

Посебната давачка според оваа одредба не се однесува на количествата на свеж путер што ги увезува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за посебни намени.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-1143/1

31 март 1977 година
Белград

Сојузен секретар за
пазар и цени,

Имер Пуља, с. р.

262.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Süddeutsche Zeitung“ број 44 од 23 февруари 1977 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/515

24 март 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

263.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ОД РОМАНИЈА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК

1. Наредбата за забрана на внесување во Југославија од Романија определени производи од добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/74) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1419/1

23 март 1977 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,

Бранко Турудија, с. р.

264.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/76), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ПРОДОЛЖУВААТ РОКОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ, ОДНОСНО ТРАЕЊЕ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат поблиските услови под кои можат, да се продолжат со закон определените рокови за стекнување, односно траење на правото на додаток на деца на воените осигуреници за дете што во текот на траењето на редовното школување, односно на вонредното школување во смисла на член 17 став 3 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници (во натамошниот текст: Законот); го променило училиштето поради преместување на воениот осигуреник — активно воено лице, односно поради преселување на воениот осигуреник што има право на месечен паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата (во натамошниот текст: корисникот на паричен надомест) или на уживателот на старосна, инвалидска, односно семејна пензија (во натамошниот текст: уживателот на пензија) во месецот во кој му е доделен семеен стан и поради тоа ја загубило учебната година.

2. На активното воено лице, на корисникот на паричен надомест и на уживателот на пензија му се продолжува рокот за стекнување, односно за траење на правото на додаток на деца над роковите пропишани во член 17 од Законот, ако преместувањето на активно воено лице, односно преселувањето на корисникот на паричен надомест или на уживателот на пензија во друго место битно влијаело неговото дете да ја загуби учебната година, и тоа:

1) ако новото место на службувањето, односно на преселувањето се наоѓа на друго јазично подрачје, а непознавањето на јазикот на кој се изведува наставата во новото училиште битно влијаело детето да ја загуби учебната година; или

2) ако планот или програмата на наставата во новото училиште се разликува од планот или програмата на наставата во училиштето што детето го посетувало пред преместување на активното воено лице, односно преселувањето на корисникот на паричен надомест или на уживателот на пензија, а таа разлика во планот, односно програмата на наставата битно влијаела детето да ја загуби учебната година.

3. На активното воено лице, на корисникот на паричен надомест, односно на уживателот на пензија чие дете ја загубило учебната година поради причините од точка 2 на оваа одлука, правото на додаток на деца му се продолжува за онолку учебни години, односно семестри колку детето фактично загубило поради тие причини, со тоа што тие рокови можат да се продолжуваат најдолго до наполнети 26 години на животот на детето.

4. Во постапката за утврдување на фактите од точка 2 на оваа одлука, мора да се прибави мислење од училишната установа во која детето ја загубило учебната година, односно семестарот.

5. За правото на продолжување на роковите за стекнување, односно за траење на правото на додаток на деца, поради причините од точка 2 на оваа одлука, се решава по барање.

Ако барањето е поднесено во рок од шест месеци од денот на престанувањето на правото на додаток на деца поради истекот на рокот од член

17 на Законот, правото на додаток на деца според оваа одлука припаѓа од денот на престанување на исплатата, а ако барањето е поднесено по тој рок — од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето и за шест месеци наназад.

6. Додатокот на деца според оваа одлука се исплатува додека детето се наоѓа на школување во смисла на точка 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-1

16 март 1977 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

265.

Врз основа на член 59 став 1 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Воениот осигуреник — уживател на старосна, инвалидска или семејна пензија според Законот со кој се уредува пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: уживателот на пензија) поднесува барање за остварување на правото на додаток на деца до Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Стручната служба).

Воениот осигуреник — активно воено лице и лице што има право на месечен паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата, поднесуваат барање за остварување на правото на додаток на деца до органот од член 31 ст. 1 и 2 од Законот за додатокот на деца и за другите форми на детска заштита на децата на воените осигуреници (во натамошниот текст: Законот).

Лицата од член 30 став 4 од Законот можат да поднесат барање за остварување на правото на додаток на деца до органот што е надлежен за решавање ако барањето не го поднесе воениот осигуреник.

Барањето за остварување на правото на додаток на деца уживателот на пензија, воениот осигуреник — активно воено лице, воениот осигуреник — лице што има право на месечен паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата, односно лицето од член 30 став 4 од Законот (во натамошниот текст: подносителот на барањето) го поднесуваат на пропишаниот образец.

Уживателот на пензија барањето за остварување на правото на додаток на деца го поднесува на Образецот Бондд, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 2

Кон барањето за остварување на правото на додаток на деца се поднесува документацијата врз која барањето се заснова, и тоа: извод од матичната книга на родените за детето за кое барањето

се поднесува; потврда за школувањето на детето што има над 15 години живот; наод, оценка и мислење од виша военоекларска комисија за неспособноста за стопанисување на детето што има над 15 години живот; докази за утврдувањето татковство за децата родени вон од брак, за усвојувањето на детето, за издржувањето на детето, за неспособноста за стопанисување на родителите на детето, за имотот или за другите приходи на децата и на нивните родители и др.

Подносителот на барањето не ја прилага документацијата од став 1 на овој член што се наоѓа кај органот на кој барањето му се поднесува, туку само се наведува која документација се наоѓа кај тој орган.

Член 3

Стручната служба, врз основа на податоците од евиденцијата што ја води, ја утврдува височината на пензијата и износот за кој, во смисла на член 12 став 2 од Законот, се намалува вкупниот приход на домаќинството на подносителот на барањето — уживателот на пензија.

Член 4

Височината на приходите што подносителот на барањето или членот на неговото домаќинство покрај платата односно пензијата, ги остварува по основ на служба, односно работен однос, социјално осигурување и друго лично примање (плата и други примања според прописите за платите на активните воени лица, месечниот паричен надомест поради престанување на службата по потреба на службата, личниот доход, надоместот на платата, односно на личниот доход за време на привремена спреченост за работа, пензија, стипендија, награда на ученик во стопанството, надомест за време на привремена невработеност и др.), се докажува со уверенија што ги издаваат органите, организациите или заедниците што на подносителот на барањето односно на членот на неговото домаќинство му ги исплатуваат тие приходи.

Височината на приходите на подносителот на барањето или на членот на неговото домаќинство што подлежат на плаќање на придонеси или даноци (приходи од земјоделска дејност, од вршење на професионална дејност или на самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, од извршување на работа врз основа на граѓанско-правен однос, од изнајмување на станбени и други простории и др.), се докажува со уверенија што ги издаваат надлежниот орган, организациите или заедниците.

Член 5

Признаеното право на додаток на деца тече сè додека се исполнети со законот пропишаните услови за остварување на тоа право.

Член 6

Кога ќе настанат факти или околности што влијаат врз стекнувањето, промената на обемот или престанувањето на правото на додаток на деца, Стручната служба со решение одлучува за промената на обемот на правото на додаток на деца или за престанување на тоа право на уживателот на пензија — корисник на додаток на деца.

Член 7

Во почетокот на секоја календарска година, врз основа на податоците од евиденцијата што ја води, Стручната служба утврдува за уживателот на пензија — корисник на додатокот на деца дали, со оглед на остварениот приход од пензија во претходната година, и натаму ги исполнува условите за остварување на правото на додаток на деца во тековната година, и ако ги исполнува продолжува со

исплатување на тој додаток според порано донесеното решение врз кое се става забелешка за утврдените факти.

Ако уживателот на пензија — корисник на додаток на деца што ќе пријави дека неговото домаќинство, покрај пензијата што нему му припаѓа, остварува и други приходи, поднесува до Стручната служба докази за височината на тие приходи во претходната година.

Член 8

За дете што се наоѓа на редовно школување, или на школување во смисла на член 17 став 3 од Законот, уживателот на пензија — корисник на додаток на деца доставува до Стручната служба докази за тоа школување.

Член 9

Ако дојде до промена на износот на додатокот на деца, во смисла на член 24 од Законот, Стручната служба нема да донесе ново решение за правото на уживателот на пензија на додаток на деца, туку ќе продолжи да го исплатува новиот износ на додатокот на деца според порано донесеното решение, со тоа што врз порано донесеното решение ќе стави забелешка од кој рок се исплатува новиот износ на додатокот на деца.

Член 10

Ако родителите на детето за кое со решение е признаено правото на додаток на деца живеат одвоено, додатокот на деца му се исплатува на оној родител кај кого се наоѓа детето на издржување, подигање и воспитување.

Родителот на детето што ќе поднесе барање да му се исплатува додатокот на деца, во смисла на став 1 од овој член, поднесува докази (судска пресуда, решение или уверение од органот за старателство и др.) дека детето се наоѓа кај него на издржување, подигање и воспитување.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се однесуваат и на брачните другари што не се родители на детето, односно ако само едниот од нив е родител на детето за кое со решение е признаено правото на додаток на деца.

Член 11

Кога решението за признавање на правото на додатокот на деца, е донесено на барање од лицата од член 30 став 4 од Законот, додатокот на деца му се исплатува на лицето што го поднело барањето за остварување на правото на додаток на деца.

Член 12

Ако надлежниот орган за старателство, во смисла на член 38 од Законот, определи додатокот на деца да не му се исплатува на брачниот другар на кој со решение му е признаено правото на додаток на деца, туку на другиот брачен другар или на друг начин да се обезбеди наменско користење на тој додаток, додатокот на деца се исплатува според одлуката на надлежниот орган за старателство.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 19-1
16 март 1977 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник
Мирко Нововиќ, с. р.

Образец БОИДД

(презиме и име на уживателот на пензија)

Пред пополнувањето да се прочитаат забелешките

од _____
Ул. _____ бр. _____

(број на предметот)

Барање за остварување на правото на додаток на деца

назив на органот до кој се поднесува барањето)

Врз основа на член 30 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76) поднесувам барање да ми се признае правото на додатокот на деца што, во смисла на член 15 од Законот, фактично ги издржувам:

Реден број	Презиме и име на подносителот на барањето	Сродство со детето на барањето	Датум на барањето	Вид на барањето	Класа (сесии-мес-лиш-тар)
------------	---	--------------------------------	-------------------	-----------------	---------------------------

Во врска со ова барање

изјавувам

1. Моето домаќинство, во смисла на член 9 од Законот, покрај наведените деца го сочинуваат и следните членови:

Реден број	Презиме и име на членот на домаќинството	Сродство со подносителот на барањето	Занимање
------------	--	--------------------------------------	----------

2. Во текот на 19— година освен пензијата ГИ ОСТВАРИВ и следните приходи:

- а) од работен однос (личен доход, надомест на личен доход, за време на привремена спреченост за работа) динари
- б) од професионална или самостојна дејност динари
- в) од авторски права (во нето-износ) динари
- г) од извршување на работа по основ на граѓанско-правен однос (да се наведе по кој основ) динари

- д) од посебна награда по основ (да се наведе основот) динари
- ф) од земјоделска дејност — како сопственик или наследник (катастарски приход) динари
- е) од изнајмување на станбени и други простории (да се наведе видот на просторијата и местото каде се наоѓа) динари
- ж) од други приходи (да се наведе видот на приходите) динари

3. Во текот на 19— година членовите на мое-
то домаќинство ГИ ОСТВАРИЈА следните приходи
и тоа: (2)

- а) по основ на служба, односно работен однос (плата, месечен паричен надомест, личен доход, надомест на платата, односно на личен доход за време на привремена спреченост за работа и др.) динари
- б) од професионална или самостојна дејност динари
- в) по основ на социјално осигурување (пензија и др.) динари
- г) по основ на друго лично примање (стипендии, награди на ученик во стопанството, надомести за време на привремена невработеност и др.) динари
- д) од извршување на работа по основ на граѓанско-правен однос (да се наведе по кој основ) динари
- ф) од авторски права (во нето-износ) динари
- е) од земјоделска дејност — како сопственик или наследник (катастарски приход) динари
- ж) од изнајмување на станбени и други простории (да се наведе видот на просторијата и местото каде се наоѓа) динари
- з) од други приходи (да се наведе видот на приходите) динари

4. За децата наведени во ова барање не сум остварил, ниту користам право на додаток на деца кај друг орган, организација или заедница. Тоа право не го остварил, ниту го користи мојот брачен другар, ниту друго лице.

5. Децата наведени во ова барање не се во брак, не се во работен однос, не се занимаваат со професионална или самостојна дејност и не се наоѓаат на отслужување на воениот рок.

6. Со брачниот другар —, кој е воен осигуреник се спогодив јас да бидам корисник на правото на додаток на деца, во смисла на член 29 од Законот.

7. Други факти или околности што влијаат врз стекнувањето и остварувањето на правото на додатокот на деца —.

За точноста на наведените податоци поднесувам морална и материјална одговорност.

Кон барањето ги прилагам следните докази: (3)

На ————19——— година
(место)

Подносител на барањето
— уживател на пензија

(1) За дете под 15 години живот не се запишува видот на училиштето; за дете над 15 години живот се запишуваат видот на училиштето и класот — семестарот, а за дете над 15 години живот што е неспособно за стопанисување во оваа рубрика се запишува: „неспособен“.

(2) Се запишува името и презимето на членот на домаќинството, основот на приходот и другите неопходни податоци.

(3) Се прилагаат:

а) извод од матичната книга на родените за детето (во оригинал, односно во заверен препис или фотокопија);

б) потврда за школувањето на детето што има над 15 години живот;

в) оценка, наоди и мислење од виша военолекарска комисија за неспособност за стопанисување на детето што има над 15 години живот;

г) докази за утврдување на татковството за дете родено вон од брак, за усвојувањето на детето, за издржувањето на детето и др.;

д) уверение (потврда) од органот, организацијата или заедницата што ги исплатува примањата по основ на служба, односно работен однос, социјално осигурување и друго лично примање на подносителот на барањето — уживател на пензија или на членот на неговото домаќинство;

е) уверение (потврда) од надлежниот орган, организација или заедница за височината на приходите што подлежат на плаќање придонеси или даноци, приходи од земјоделска дејност, од вршење на професионална или самостојна дејност, од извршување на работа по основ на граѓанско-правен однос, од изнајмување на станбени згради и простории и др.).

266.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ и член 8 став 2 од Општествениот договор за цените за масло за јадење и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества масло за јадење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/74 и 48/75), организациите на здружен труд — производители на масло, Стопанската комора на Југославија и Сојузниот извршен совет склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ И ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАСЛЕНИ СУРОВИНИ

Член 1

Средствата на посебна сметка, издвоени според член 4 од Општествениот договор за цените за масло за јадење и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества масло за јадење (во понатамошниот текст: Општествен договор за цените), ќе се користат за зголемување и проширување на капацитетите за производство на масло и растителни масти и за унапредување на производството на маслени сировини.

Зголемувањето и проширувањето на капацитетите од став 1 од овој член и производството на маслени сировини треба да обезбеди во 1980 година производство од најмалку 300.000 тони рафинирано масло.

Член 2

Производителите на масло се согласни средствата издвоени на посебна сметка од член 1 став 1 од овој Општествен договор во износ од 0,80 динари да ги делат, и тоа:

- 1) на производителите на сурово масло — — — — — 0,72 динари;
- 2) на производителите на рафинирано масло — — — — — 0,08 динари.

Производителите на сурово масло се обврзуваат износот од 0,72 динари да го уплатуваат на посебна сметка, и тоа:

1) за унапредување на производството на маслени сировини, научно-истражувачката работа и производството на семе — — — — — 0,09 динари;

2) за зголемување и проширување на капацитетите за производството на масло — — — — — 0,63 динари;

Производителите на рафинирано масло се обврзуваат износот од 0,08 динари да го уплатуваат на посебна сметка, и тоа:

1) за унапредување на производството на маслени сировини, научно-истражувачката работа и производството на семе — — — — — 0,01 динар;

2) за зголемување и проширување на капацитетите за производство на масло — — — — — 0,07 динари.

Производителите на масло се обврзуваат дека пресметувањето според овој општествен договор за сите количества масло за јадење од домашно производство продадени и испорачани ќе го вршат почнувајќи од 4 декември 1974 година.

Производителите на сурово масло од став 2 на овој член и производителите на рафинирано масло од став 3 на овој член средствата од член 4 на Општествениот договор за цените ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро сметка, и тоа издвоено:

1) средства за унапредување на производството на сировини, научноистражувачката работа и производството на семе;

2) средства за зголемување и проширување на капацитетите за производство на масло.

Член 3

Поаѓајќи од вкупно потребните капацитети за производство на најмалку 300.000 тони рафинирано масло, организациите на здружен труд — производители на масло за јадење се обврзуваат до крајот на 1980 година да обезбедат капацитети и производство на:

1) сурово и рафинирано масло:

Производители	Капацитети t/24 h					Производство во тони
	преси	екстракција	рафинери	рафинирано масло	сурово масло	
1	2	3	4	5	6	
Брчко	110	300	100	20.000	—	
Бар	100	33	50	7.500	—	
Котор	—	—	10	1.500	—	
Загреб	600	600	300	61.000	—	
Чепин	150	—	8	1.500	7.900	
Дубровник	—	—	50	11.000	—	
Вуковар	—	1.000	—	—	55.000	
Титов Велес	330	250	160	21.000	—	
Крањ	72	—	80	16.000	—	
Словенска Бистрица	30	12	32	7.000	—	
Крушевац	210	210	85	16.500	—	
Велико Градиште	50	—	—	—	4.100	
Обреновац	54	150	—	—	6.200	
ПК „Београд“	200	200	100	10.700	—	
Зрењанин	600	600	320	60.000	—	
Врбас	700	700	360	61.000	—	
Сомбор	320	320	150	18.000	—	

1	2	3	4	5	6
Нова Црња	380	380	—	—	21.900
Шид	350	350	—	—	29.000
Бечеј	—	400	—	—	17.000
Урошевац	150	150	70	13.000	—
Задар	—	1.000	—	—	60.000
	4.406	6.655	1.875	325.700	201.100

2) хидрирани растителни масти:

Производители	Капацитети t/24 h					Производство — тони
	хидрирани	маргарин	растително масло екстерна реализација	маргарин	растителна масленица	
Зрењанин	60	48	14.050	5.250	1.450	
Врбас	85	60	11.000	7.400	3.600	
Загреб	65	100	7.100	15.000	1.500	
Т. Велес	40	15	7.000	2.500	1.080	
Урошевац	20	14	—	2.000	3.500	
Крањ	24	24	3.000	3.000	—	
Брчко	20	20	—	4.000	—	
	314	281	42.150	39.150	11.050	

За нормално одвивање на процесот на производството, средствата од член 2 ст. 2 и 3 од овој општествен договор можат да се користат и за изградба на сите придружни објекти (сушници, склади, полилниции и др.) во согласност со капацитетите наведени во став 1 од овој член.

Член 4

Средствата од член 4 на Општествениот договор за цените и член 2 ст. 2 и 3 на овој општествен договор наменети за унапредување на производството на маслени, хидрирани, маргарини и производството на семе што се уплатуваат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, ќе се користат исклучиво за реализација на усвоените проекти за унапредување на производството на маслени сировини во периодот од 1976 до 1980 година врз основа на склучените самоуправни спогодби помеѓу производителите на масло, производителите на сировини и научноистражувачките институции.

Член 5

Средствата на посебната сметка од член 4 на Општествениот договор за цените и член 2 ст. 2 и 3 на овој општествен договор наменети за зголемување и проширување на капацитетите од член 3 на овој општествен договор организациите на здружен труд — производители на масло, односно нивните заедници ги користат со поднесување барање до Службата на општественото книговодство кај која имаат издвоени средства.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува потврда од Стопанската комора на Југославија дека инвестициите се во согласност со овој општествен договор.

Член 6

Организациите на здружен труд — производители на масло и производители на опрема, односно нивните заедници, должни се да се придржуваат кон Самоуправната спогодба за соработка на југо-

словенската индустрија на растителни масла и масти и југословенската машиноградба и електромашиноградбата врз изградба и реконструкција на постројките и објектите за производство на растителни масла и масти.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор со мерки на економската политика, во рамките на Договорот за развој на агроиндустрискиот комплекс за периодот од 1976 до 1980 година, ќе обезбедат и други услови за остварување на обврските од овој општествен договор.

Член 8

Учесниците на овој општествен договор се согласни да формираат комисија составена од по два претставника на Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија и производителите на масло, која ќе го следи извршувањето на овој општествен договор.

Комисијата ќе поднесува извештаи за реализацијата на овој општествен договор до сите учесници на овој општествен договор и ќе предлага мерки за подобрување на економската положба на производителите и преработувачите на сировините.

Член 9

Организациите на здружен труд — производители на сурово масло и производителите на рафинирано масло ќе склучат самоуправна спогодба за снабдување со сурово масло.

Член 10

Производителите на масло се согласни да положат кај Сојузниот комитет за земјоделство по пет бланко меници заради обезбедување на извршувањето на сите обврски од член 4 од Општествениот договор за цените.

Ако производителот на масло не ги изврши своите обврски од овој општествен договор во рокот од член 5 на Општествениот договор за цените, Сојузниот комитет за земјоделство може да ја пополни меницата што тој производител на масло ја потпишал и да поведе постапка за наплата на ненамиениот износ.

Член 11

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.“

7 февруари 1977 година
Белград

За Сојузниот извршен совет претседател на Сојузниот комитет за земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

За Стопанската комора на Југославија секретар на Советот за земјоделство, прехранбена и тутунска индустрија
Сава Веселинов, с. р.

За Фабриката за масло и растителна маст „Витал“ — Врбас,
Филип Бурбах, с. р.

За Индустијата на масло — Зрењанин,
Спасо Јањиќ, с. р.

За Фабриката за масло — Загреб,
Милан Напрта, с. р.

За Индустијата на растителни маснотии и алкохол „Бимал“ — Брчко,
Фадил Џиндиќ, с. р.

За Фабриката за масло — Крушевац,
Љубинка Васовиќ, с. р.

За Фабриката за масло „Благое Горев“ — Титов Велес,
Јован Димитров, с. р.

За Фабриката за масло и растителна маст „Милан Зечар“ — Урошевац,
Сулејман Ферати, с. р.

За Индустијата на масло „Инус“ — Сомбор,
Сретен Ѓуриќ, с. р.

За Фабриката за масло — Индустриско-земјоделски комбинат „Осијек“ — Чепин,
Златибор Шепер, с. р.

За Фабриката за масло „Ољарица“ — Крањ,
Иво Смолиќкар, с. р.

За Фабриката за масло — Словенска Бистрица,
Леополд Туриншек, с. р.

За Фабриката за масло и сокови „Требјеса“ — Стари Бар,
Велимир Влаховиќ, с. р.

За Прво далматинско индустриско претпријатие „Раделевиќ“ — Дубровник,
Исмет Тасламан, с. р.

За Земјоделскиот комбинат „Дунавка“ — Велико Градиште,
Миленко Бобиќ, с. р.

За Фабриката за масло „Банат“ — Нова Црња,
Боривоје Ангелиќ, с. р.

За ПК „Београд“ ООУР „Инсхра“ Белград — Падинска Скела,
Борислав Протиќ, с. р.

За Фабриката за преработка на соја — Задар,
Нико Козулиќ, с. р.

За ПИК „Бечеј“ — Бечеј,
Ференц Шарвари, с. р.

За Индустијата на хемиски производи и јастиви масла „Ривијера“ — Котор,
Веселин Биелиќ, с. р.

За ПИК „Шид“ — Шид Славко Милошевиќ, с. р.
За „Уљарица“ — Белград,
Живота Пириќ, с. р.

За ПИК „Вуковар“ — Вуковар,
Крешимир Клаиќ, с. р.

267.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, согласно со Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 година, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО

1. Во Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75 и 47/76), во точка 1 во алинејата еден бројот: „20,60“ се заменува со бројот: „23,70“.

Во алинејата два бројот: „17,60“ се заменува со бројот: „20,24“.

Во алинејата четири бројот: „14,50“ се заменува со бројот: „16,70“.

Алинејата пет се брише.

2. Во точка 2 одредбата под 5 се брише.

3. По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. За пилешко месо од бројлери највисоката малопродажна цена може да се формира, и тоа:

	Дин/kg
— класична обработка до	31,40
— „готово за печење“ до	33,40
— „готово за скара“ до	34,40

Малопродажните цени од став 1 на оваа точка се намалуваат за износот на компензацијата.“

4. Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

11 мај 1977 година
Портоторож

За Извршниот совет на
СР Босна и Херцеговина,
Лејлиќ Шемсудин, с. р.

За Извршниот совет на
СР Македонија,
Маткалиев Стојан, с. р.

За Извршниот совет на
СР Словенија,
Коросец Стефан, с. р.

За Извршниот совет на
СР Србија,
Стојковиќ Миливое, с. р.

За Извршниот совет на
СР Хрватска,
Поропат Еторе, с. р.

За Извршниот совет на
СР Црна Гора,
Стиеповиќ Владо, с. р.

За Извршниот совет на
САП Војводина,
Рамач Симеон, с. р.

За Извршниот совет на
САП Косово,
Тасиќ Димитрие, с. р.

268.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ВО ВРСКА СО КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ОПШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ

Член 1

Републиките и автономните покраини се спогодија од своите средства или од средствата врз кои имаат влијание да го поднесуваат ризикот во врска со курсните разлики за дел од заемот на Меѓународната банка за обнова и развој за Општојугословенскиот земјоделски проект бр. 1129 YU што на индивидуалните производители им ги одобрува Војводинска банка и другите деловни банки заради изведување на Општојугословенскиот земјоделски проект.

Член 2

Републиките и автономните покраини се согласни курсните разлики од член 1 на овој договор да ѝ ги плаќаат на Војводинска банка врз основа на годишните пресметки

Член 3

Овој договор е потпишан во девет идентични примероци, што се сметаат како автентични текстови.

Член 4

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 5

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

14 март 1977 година
Белград

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,
член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,

Обрад Пиљак, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
член на Извршниот совет и републички секретар за земјоделство и шумарство,

Јанко Лазаревски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,

Милица Озбиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
член на Извршниот совет и
републички секретар за финансии,

Милош Милосављевиќ, с. р.

За Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска,
член на Извршниот совет и
републички секретар за финансии,

Мирко Скакиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
член на Извршниот совет и
републички секретар за финансии,

Вук Огњановиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
член на Извршниот совет и
покраински секретар за финансии,

Здравко Мутин, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
член на Извршниот совет и
покраински секретар за финансии,

Џемишт Дуриќи, с. р.

269.

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА ВО ОБЛАСТА НА САМОСТОЈНОТО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ

Член 1

Заради остварување на уставното начело секој граѓанин сразмерно на својата економска сила да придонесува кон задоволување на општите општествени потреби што го остварува во општествено-политичките заедници, како и интересите на граѓаните под еднакви услови утврдени со закон и со прописи донесени врз основа на закон, да имаат еднакви обврски во поглед на плаќањето на данок, републиките и автономните покраини се согласни со системот на даноци и со политиката на оданочувањето на граѓаните да обезбедат во областа на личниот труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, оданочувањето според фактичниот личен доход да биде основен вид на оданочување, а оданочувањето во годишен паушален износ да се сведе на најмала можна мера.

Член 2

Тргнувајќи од задачите и целите на даночниот систем и политиката на оданочувањето на граѓаните, со кои се влијае врз поттикнувањето на развојот на одделни дејности како и од остварувањето на мерките на економската и социјалната политика, републиките и автономните покраини се согласни на работните луѓе што вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, а вложуваат средства во отворање на нови и модернизација и проширување на постојните дуќани, во согласност со плановите на општествениот развој, да им обезбедат даночни олесненија.

Член 3

Заради обезбедување услови за приближно иста материјална и социјална положба на работните луѓе што самостојно вршат дејности со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани и на работните луѓе во основните организации на здружениот труд, во работните организации и други облици на здружување на трудот и средствата, републиките и автономните покраини се согласни внатре во секоја република и автономна покраина во текот на 1977 година да се изврши усогласување на политиката на стапките на данокот од личните доходи и приходите што ги остваруваат работните луѓе со самостојно вршење на дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани со политиката на оданочувањето на доходот и на личните доходи во стопанството.

Член 4

Републиките и автономните покраини се договорија дека ќе обезбедат мерките прифатени во овој договор до крајот на 1977 година да се вградат во даночниот систем и во политиката на оданочувањето на граѓаните.

Член 5

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 6

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

22 март 1977 година

Белград

За Собранието на СР Босна и Херцеговина
член на Советот и републички секретар за финансии,

Обрад Пиљак, с. р.

За Собранието на СР Македонија
член на Советот и републички секретар за финансии,

Ристо Филиповски, с. р.

За Собранието на СР Словенија
потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии

Мара Рован, с. р.

За Собранието на СР Србија
член на Советот и републички секретар за финансии,

Милош Милосављевиќ, с. р.

За Саборот на СР Хрватска
член на Советот и републич-
ки секретар за финансии,

Мирко Скакиќ, с. р.

За Собранието на СР Црна
Гора

член на Советот и републич-
ки секретар за финансии,

Вук Огњановиќ, с. р.

За Собранието на САП Вој-
водина

член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии,

Здравко Мутин, с. р.

За Собранието на САП Ко-
сово

член на Советот и покраин-
ски секретар за финансии,

Џемишт Дуриќи, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува

— за особени заслуги во собирањето и поврзу-
вањето на корушките Словенци со матицата земја
и за допринос на развивањето на соработката по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Република Австрија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ

Д-р Јошко Тишлер, професор.

Бр. 87

10 септември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— по повод педесетгодишнината од постоењето,
а за особени заслуги на унапредувањето на фудбал-

скиот спорт и за развивање напредни идеи меѓу
спортистите во духот на братството и единството
меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Фудбалски клуб „Будуќност“ — Титоград;

— по повод педесетгодишнината од постоењето,
а за особени заслуги во развивањето на пливач-
киот спорт и за значајни успеси на натпреварите

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Пливачкиот клуб „Јадран“ — Херцег Нови;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Радоњиќ Крста Милисав;

Од СР Хрватска

— по повод стогодишнината од постоењето, а
за особени заслуги во заштитата и спасувањето на
човечки животи и личен имот, со што е направен
значаен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Доброволно ватрогасно друштво — Фујине;

Доброволно ватрогасно друштво — Велика Го-
рица;

— по повод триесетгодишнината од постоењето,
а за особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Индустроградња“ — граѓевинско предузеќе —
Загреб;

— за долгогодишна работа и постигнати успеси
во развивањето на културно-забавниот и музичкиот
живот во својата средина

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Лимена глазба — Бабиќи;

по повод триесетгодишнината од постоењето, а
за особени заслуги во образованието на кадри за
потребите на стопанството и за придонес за шире-
њето на просветата и културата во својот крај

Средношколски центар „Владимир Гортан“ —
Буче;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бабиќ — Weiner Душана Влатка, Никшиќ Миле Томо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Буњевац Ивана Матија, Хиршл Ивана Маријан, Илиќ Митра Ратко, Кирич Игнаца Мате, Кнежевиќ Раде Ђорђе, Маркић Балда Мато, Станковиќ Петра Ђуро, Шегота Марка Никола, Томиќ Димитрије др Стеван, Жегарац-Корица Јандре Милица, Живковиќ Вице Младен;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бабаќ Мате Иван, Иванишевиќ Станислава Лабуд, Кутијаро Ивана Емил, Маркић Стјепана Мато, Милошевиќ Јуре Анте, Нежиќ Јанка др Мирко, Поповиќ Станка Владимир, Семерот Кристијана Иван, Стојчевиќ Танасије Станко, Шабиќ Филипа Блаж, Шариќ Марка Мијо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бабиќ Ђуре-Милан, Боревковиќ Антуна Павле, Буриќ Богдана Ђорђе, Центиер Самуела др Ото, Дроњак Стевана Милојко, Грубиша Јосипа др Младен, Јурчевиќ Маријана Мирко, Ковачевиќ Симе Васо, Лешиќ Мартина мр Фрањо, Љубиќ Људевита др Иван, Мандиќ Белизара Фрањо, Павловиќ Милана Вукашиќ, Перенчевиќ Михајла Никола, Петровиќ Јосипа Златко, Почекај Петра Бранко, Пожар Петра проф. др Хрвоје, Працаиќ Виктор Драгутин, Сиротиќ Јосипа Звонко, Строхал Рудолфа др Петар, Шариќ Николе Антун, Шпан Ивана др Иван, Тежак Матије Мирослав, Вукелиќ Милана Саво, Вуковиќ Хипка др Хрвоје;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блажковиќ Ивана Стјепан, Блажевиќ Симе Бранко, Васацац Глише Никола, Броз Ђуре Јосип, Човиќ Марка Анѓелко, Драгосавац Јована Јово, Ећим Васа Милан, Гретиќ Игнаца Мирко, Хорватинец Николе Јосип, Илиќ Томе Ђорђе, Иваниќ Лазе Љубан, Јакосљевиќ Јове Вељко, Јањиќ Станка Михаило, Карановиќ Илије Милан, Клариќ Анте Јосип, Клидиќ Ивана Мирослав, Кнежевиќ Јосипа Мирко, Крмар Саве Симо, Мирковиќ-Крагујевиќ Станка Ана, Мошкатело Кузме Стипе, Нишевиќ Ђуре Бранко, Оленковиќ Стјепана др Федор Осенички Шаин Марка Луце, Полак-Наташ Доц. др

Артур, Поповиќ Миле Јанко, Прах Мартина Фрањо, Продановиќ Павла Душан, Пепиќ Грге Визко, Радишиќ Остоје Војислав, Радивојевиќ Миле Николла, Релиќ Миле Јово, Рукавина Мате мр. Јерко, Саблиќ Љубомир мр. Марко, Савановиќ Дмитра Остоја, Сертиќ Томе Миле, Станиќ Луке Војана, Станиќ Никола Бранко, Станковиќ Трифуна Бранко, Шомтариќ Ђуре Павла, Шубински Маријана Бранко, Томковиќ Јакова Стипе, Вујаклија Стојана Ђуро, Вукотиќ Јована Војислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Карановиќ Илије Милан, Мирковиќ-Крагујевиќ Станка Ана;

Од СР Македонија

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Агрокомбинат „Тиквеш“ — Кавадарци;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Илиоски Здравев Цветан, Ристеска Велко Норка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Илиески Ѓорѓи Никола;

Од СР Словенија;

— по повод триесетгодишнината на воената индустрија во Југославија, а за особени заслуги во јакнењето на одбранбената сила на земјата и за значаен придонес на нејзиниот стопански напредок

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Хемијска индустрија „Камник“ — Камник;

— по повод деведесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Предилница — Литија;

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Лек“ Фабрика за фармацевтски и хемиски производи — Љубљана;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чернеј Лудвика д-р Дарко, Мрваља Јурија Цирил;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Kraigher-Ружич Анте Мира, Куковец Виктор д-р Соња, Ђовк Јоже Иван;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Шетрајчич Ивана Пердо, Штовичек Карла Владимира;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Хрешчак Марија Антон, Клобчич Јожета Стане, Ковачич Франца Иван, Краљ Ивана Јанко, Крем-жар Августа Август, Менцеј Долхар Павла, Почкар Ловре Јоже, Подстуденшек Франца Франц, Примц Јанеза Јанез, Ступица Ивана Габријел, Шега Марјета Стане, Травен Франца Терезија, Видрајз Алојза Ладо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност, со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Фајдига Алојза Мирко, Фидел-Масло Франца Кристина, Јурич Мартина Лудвиг, Липичар-Шуштаршич Ивана Мара, Нампел Антона Макс, Поточник Антуна Јоже, Симчич Виктор Стане, Зевник Карла Јоже;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Kraigher-Ружич Анте Мира;

Од СР Србија

— по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Фабрика вагона — Кралево;

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Пољопривредни комбинат „Годомин“ — Смедерево;

— по повод триесетгодишнината на воената индустрија во Југославија, а за особени заслуги во јакнењето на одбранбената сила на земјата и за значаен придонес на нејзиниот стопански напредок

Радна организација „Први Партизан“ — Титово Ужице;

— по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги на унапредувањето на фудбалскиот спорт и за собирање и воспитување на членството и симпатизерите во духот на прогресивните идеи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Фудбалски клуб „Борац“ — Чачак;

— за особени заслуги во негувањето на хорското пеене и врвното ниво на интерпретации во земјата и странство

Хор Радио-телевизије Београд;

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Индустрија прецизне механике — Белград;

— по повод триесетипетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Штампарско издавачко предузеће „Димитрије Туцовић“ — Титово Ужице;

— по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите за корисни членови на општеството и за придонес на ширењето на просветата и културата

Основна школа „Деспот Стеван Високи“ — Деспотовица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ковачевић-Узелац Милица, Савић Стевана Мирослав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дадич Аврама Бранислав, Дефранчески Јосипа Јосип, Ђукиќ Трифуна Радивоје — Лола, Глигорић Драгоја Светозар, Миленковић Александра Милутин, Ристић Јована Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Абинун-Радановиќ Исака Алберт, Зечевиќ Илије Љубомир;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Барић Хенрика Срѓан, Ђурић Новака Радомир, Флис-Кацин Доминика Ирма, Ковачевиќ Владимир Милан, Лезандров Николе Игор; Марковиќ Миленка Миливој, Марковиќ Драгића Радивоје Стекић Чедомира Живојин, Куртовиќ-Јовановиќ Сергеја Ружица;

Од САП Косово

— по повод триесетгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето и ширењето на техничката култура и за придонес на јакнењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Народна техника — Савез организација за техничку културу САП Косова.

Бр. 92

20. септември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

248. Закон за давање кредит за обртни средства на железничките транспортни организации на здружен труд — — — —	729
249. Закон за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за развој и модернизација на работата врз планирањето на фреквенциите и контролата на радиоврските во периодот од 1977 до 1980 година — — —	730
250. Закон за обезбедување средства на федерацијата за пристапување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кон Интерамериканската банка за развој — — — — —	730
251. Уредба за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд —	731
252. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за условите и за начинот за остварување на развојната премија — — —	751
253. Одлука за основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите што ги именува или назначува Сојузниот извршен совет — — — —	751
254. Одлука за распоредување на функцијата генерален секретар на Сојузниот извршен совет во групите на функциите и за утврдување на коефициентот за определување на личниот доход — — — —	752
255. Решение за утврдување на девизната квота на републиките и автономните покраини за 1977 година од девизните дозволи на работниците и иселениците откупени во 1976 година — — — —	752
256. Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на диоктилфталат (ДОП) — — — — —	753
257. Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди — — — — —	754
258. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на натриумтриполифосфат и на натриум-силикофлуорид — —	755
259. Правилник за измени на Правилникот за содржината на одделни позиции во билансите на организациите на здружениот труд — — — — —	756
260. Правилник за дополнување на Правилникот на квалитетот на далматинската жалфија наменета за извоз — — —	756
261. Наредба за измена на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	756
262. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —	757
263. Наредба за престанување на важењето на Наредбата за забрана на внесување во Југославија од Романија определени производи од добиток — — — — —	757
264. Одлука за условите под кои се продолжуваат роковите за стекнување, односно траење на правото на додаток на деца на воените осигуреници — — — — —	757
265. Правилник за начинот на остварување и исплатување на додатокот на деца на воените осигуреници — — — — —	758
266. Општествен договор за користење на средствата за зголемување и проширување на капацитетите за производство на масло за јадење и унапредување на производството на маслени сировини — —	760
267. Договор за измени и дополненија на Договорот за начинот на формирање на малопродажните цени за свежо месо —	763
268. Договор за намалување на ризикот во врска со курсните разлики по заемот на Меѓународната банка за обнова и развој за Општојугословенскиот земјоделски проект — — — — —	763
269. Договор за усогласување на даночната политика во областа на самостојното вршење на стопански и нестопански дејности со средства на трудот во сопственост на граѓани — — — — —	764
Одликувања — — — — —	765

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.